



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Вторник, 11 декември 2001 Скопје Број 97	Преплатата за 2001 година изнесува 8.000 денари. Овој број чини 200 денари. Жиро сметка 300000000188798
---	--	---

1694.

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

УКАЗ ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА

Се отповикува

I
Г-ѓа Софија Тодорова, од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Норвешка, со седиште во Стокхолм.

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III
Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 36
29 ноември 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1695.

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

УКАЗ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА

Се поставува

I
Г-дин Мартин Трениевски, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Норвешка, со седиште во Стокхолм.

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III
Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 37
29 ноември 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1696.

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

УКАЗ ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНСКА

Се отповикува

I
Г-ѓа Софија Тодорова, од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Финска, со седиште во Стокхолм.

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III
Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 38
29 ноември 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1697.

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

УКАЗ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНСКА

Се поставува

I
Г-дин Мартин Трениевски, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Финска, со седиште во Стокхолм.

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III
Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 39
29 ноември 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1698.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), согласно член 1, 2 и 3 од Законот за помилување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОЕДИНЦИ - ЧЛЕНОВИ НА ТАКАНАРЕЧЕНАТА ОНА ЛИШЕНИ ОД СЛОБОДА, ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД КРИВИЧНО ГОНЕЊЕ

I
Се ослободуваат од кривично гонење обвинетите лица:

1. Харун Илми Беадини,
2. Емин Хаки Емини,
3. Хетем Ружди Рамадани,
4. Селим Осман Османи,
5. Зекирија Мурсељ Фазлија,
6. Абдула Халил Билали,

7. Ајруш Али Гега,
8. Рами Казим Куртиши,
9. Алими Зејнула Музафер,
10. Јашари Рамадан Сабит,
11. Бајрами Исни Дритон,
12. Бајрами Исни Реџеп,
13. Муареми Назми Весел,
14. Назми Абедин Муаремовски,
15. Веби Азис Бајрами,
16. Осман Муарем Рамадани,
17. Амет Медит Амети,

18. Хамди Медит Ахметовски,
19. Адем Медит Аметовски,
20. Неваип Азис Бајрами,
21. Исмаил Муарем Рамадани,
22. Бекир Муарем Рамадани.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1726
10 декември 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1699.

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2001 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2001 година кај сметката 637 се вршат:

А. Намалувањето се врши кај следниот корисник, програми и потставки:

Раздел	Буџетски корисник	Програма	Потставка	Опис на потставката	Износ предвиден со ребаланс	Пренамена	Износ после пренамената
05001	Министерство за одбрана	12 - АРМ	423106	Материјали за АРМ	6,407,077,000	400,000,000	6,007,077,000
				Вкупни намалувања		400,000,000	

Б. Зголемувања по раздели, програми и потставки:

Раздел	Буџетски корисник	Програма	Потставка	Опис на потставката	Износ предвиден со ребаланс	Пренамена	Износ после пренамената
06001	Министерство за внатрешни работи	12 - Безбедност	422010	Дрва	3,742,000	5,000,000	8,742,000
06001	Министерство за внатрешни работи	12 - Безбедност	422045	Централно греење	8,712,000	5,000,000	13,712,000
06001	Министерство за внатрешни работи	12 - Безбедност	423114	Материјали за МВР	2,931,919,000	379,000,000	3,310,919,000
06001	Министерство за внатрешни работи	12 - Безбедност	425010	Згради	4,383,000	2,000,000	6,383,000
06001	Министерство за внатрешни работи	12 - Безбедност	425044	Опрема	6,179,000	2,000,000	8,179,000
06001	Министерство за внатрешни работи	12 - Безбедност	426105	Закупнина за недвижности	231,000	1,000,000	1,231,000
06001	Министерство за внатрешни работи	12 - Безбедност	426130	Надоместоци за надворешни соработници	0	2,000,000	2,000,000
06001	Министерство за внатрешни работи	12 - Безбедност	427063	Репрезентација	1,198,000	4,000,000	5,198,000
						400,000,000	

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-7041/1
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1700.

Врз основа на член 2 од Законот за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Договорот за заем по "Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лицата со ниски приходи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 41/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2001 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАНОВИТЕ ИЗГРАДЕНИ ПО "ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ КОИ КЕ СЕ ИЗДАВААТ НА ЛИЦАТА СО НИСКИ ПРИХОДИ"**

Член 1

Во Одлуката за начинот и постапката за распределување на станите изградени по "Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи" ("Службен весник на РМ" бр. 104/2000), во член 4, став 1, после алинејата 2 се додава нова алинеја која гласи:

"- Принудно раселени граѓани на Република Македонија".

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-7009/1
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1701.

Врз основа на член 12 од Законот за концесија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) и член 152 од Законот за водите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА ВОДА**

1. Во Одлуката за давање на концесија на вода ("Службен весник на Република Македонија" бр. 85/2001) во точка 1, алинеја 7 зборовите: "браната и деривационата" се бришат, а зборот "хидроцентрала" се заменува со зборот "хидроцентрала".

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-6687/1
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1702.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ПОД ЗАКУП**

Член 1

Правото на користење дел од недвижниот имот од објектот "Магнолија" - сутеренски простории во по-

вршина од 202,95 м², што се наоѓа на ул. "Маршал Тито" бб. во Битола, лоциран на КП 6140, евидентиран во Поседовен лист 10392 КО Битола, чија вкупна површина од 306 м² под објект, сопственост на Република Македонија, се пренесува на користење под закуп на Амбасадата на Република Австрија за отворање на Австриска библиотека.

Член 2

Правото на користење на недвижниот имот опишан во член 1 од Одлуката се пренесува без надоместок.

Член 3

Согласно Заклучокот од седницата на Владата одржана на 20.11.2001 година, Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, со корисникот, да потпише договор за условите и начинот на користење на имотот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-6245/2
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1703.

Врз основа на член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за буџетите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 93/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2001 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СМЕТКИТЕ НА ФОНДОВИТЕ И КОРИСНИЦИТЕ НА ФОНДОВИТЕ ВО ДЕЛОВНИ БАНКИ**

1. Фондовите и корисниците на фондовите основани со закон, можат да ги пренесат сметките во банката за која се определил Фондот, согласно деловниот принцип и бонитетот на банката, која добила дозвола за вршење на платен промет согласно со закон.

2. За отворање на сметките во избраната банка за субјектите од точка 1 од оваа одлука, потребна е претходна согласност од министерот за финансии.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Министерството за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-7044/1
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1704.

Врз основа на член 35, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2001 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА (ОСНОВНО СТАДО)**

Член 1

Со оваа одлука се пренесува правото на користење и располагање на основни средства - коњи од Министерството за внатрешни работи на Клубот за коњички спорт "Илинден" - Скопје и тоа:

Рег. бр.	Име на основното средство
19326	Пастув "Денди" - дорат
19327	Пастув "Корни" - дорат
19330	Кобила "Солба" - дората
19332	Кобила "Дама" - дората
19333	Кастрат "Спартиуст" - дорат
23907	"Сезам" - пол женски
24502	"Демон" - пол машки
24503	"Сирма" - пол женски
25855	коњ "Дора"
25856	коњ "Тина"
27286	"Севда" - англиска раса
27287	"Денара" - англиска раса
28172	коњ "Сердар"-англиска раса, полукрвна
31640	коњ "Деспина" - пол женски
31641	коњ "Софка" - пол женски
31642	коњ "Самоил" - пол машки
31643	коњ "Сара" - пол женски
	"Талија" - пол женски
	"Селена" - пол женски
	"Дон" - пол машки
	"Срма" - пол женски

Член 2

Правото на користење и располагање на средствата од членот 1 на оваа одлука се пренесува без надоместок.

Министерството за внатрешни работи го задржува правото на повремено користење на основните средства што се предмет на отстапување.

Член 3

Примопредавањето на основните средства од член 1 од Одлуката ќе се изврши меѓу Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и Клубот за коњички спорт "Илинден" - Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-6966/1
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1705.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ****Член 1**

Од недвижниот имот, објект "Магнолија", што се наоѓа на ул. "Маршал Тито" бб. во Битола, лоциран на КП 6140, евидентиран во Поседовен лист 10392 КО Битола, во површина од 30 м² под објект, сопственост на Република Македонија, се иззема дел - сутеренски простории со површина од 202,95 м², од стопанисување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица Битола.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-6245/1
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1706.

Врз основа на член 26 од Законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2001 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ДА ВРШИ ОТПЛАТА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ГРАЃАНИТЕ ПО ОСНОВ НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ**

1. Се овластува Централниот депозитар за хартии од вредност да ги врши работите на отплата на обврзниците издадени од страна на Република Македонија за намирување на побарувањата на граѓаните по основ на депонираните девизни влогови.

2. Исплатата на средствата по основ на обврзниците ќе се врши на денарските сметки на имателите на обврзниците што се водат во деловните банки.

3. Импателите на обврзници овластуваат определена деловна банка во која што имаат денарска сметка на која ќе им се исплатуваат средствата од обврзниците.

Овластувањето од став 1 на оваа точка е составен дел на одлуката.

4. Деловните банки го известуваат Централниот депозитар за хартии од вредност поединечно за секое дадено овластување.

Известувањето од став 1 на оваа точка е составен дел на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1.01.2002 година.

Бр. 23-6963/1
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

О В Л А С Т У В А Њ Е

Јас, _____, од _____, со стан на ул. _____, бр. _____, со ЕМБГ _____, ја овластувам _____ банка АД _____, пристигнатите средства за исплата на рата и камата по основ на обврзниците издадени за исплатување на депонираните девизни влогови да ми ги исплаќа на сметка бр. _____, што се води кај _____.

(потпис)

(Име на банката)

(Датум)

ИЗВЕСТИУВАЊЕ

_____ банка АД _____, Ве известува дека исплатата на пристигнатите средства по основ на рата и камата од обврзниците за исплатување на депонираните девизни влогови кои се водат на сметката на _____, од _____, со стан на ул. _____, бр. _____ со ЕМБГ _____ да ја извршите преку сметката бр. _____, што се води кај нас.

МП _____ (потпис на овластено лице)

1707.

Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ
ПРИ УВОЗ НА СТОЧЕН ЈАЧМЕН**

1. Со оваа одлука се определува царински контингент за увоз на сточен јачмен со тарифна ознака 1003 00 90 20 во количина од 2.000 тони без плаќање на царина.

2. Министерот за економија со решение го одобрува увозот на количините на царинскиот контингент на сточниот јачмен по барање на крајните корисници.

3. Сточниот јачмен од точката 1 на оваа одлука, ќе биде внесен во царинското подрачје во Република Македонија, заклучно со 31.12.2001 година.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-6994/1
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1708.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96) и член 12 од Законот за основање на ЈП Македонска радиодифузија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98 и 98/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2001 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА ПЕРИ-
ОДОТ ОД 1.01. ДО 31.12.2000 ГОДИНА, НА ЈП "МАКЕ-
ДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА" - СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за усвојување на Годишната сметка за периодот од 1.01. до 31.12.2000 година, на ЈП "Македонска радиодифузија" - Скопје бр. 02-136/2 од 27.02.2001 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие "Македонска радиодифузија" - Скопје на седницата одржана на 27.02.2001 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2814/1
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1709.

Врз основа на член 103 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 34/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2001 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО
УЧИЛИШТЕ "МОША ПИЈАДЕ" - СТРУМИЦА**

1. Се дава согласност на одредбите на Одлуката за изменување на Статутот на Основното училиште "Моша Пијаде" - Струмица, што ја донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 7.11.2001 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-795/2
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1710.

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за јавното правобранителство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител ("Службен весник на Република Македонија" бр. 57/97 и 3/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ
ЕДИНАЕСЕТ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ОДДЕЛНИ ПОДРАЧЈА**

1. Се огласува именување на по еден заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на: Скопје, Гостивар, Штип, Прилеп, Струга, Тетово, Гевгелија, Кочани, Струмица, Кавадарци и Битола.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 18 од Законот за јавното правобранителство (државјанин на Република Македонија кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во државен орган, истакнат дипломиран правник со положен правосуден испит кој ужива углед за вршење на јавно-правобранителската функција и работно искуство со потврдени резултати по положениот правосуден испит на правни работи над 3 години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија" и во дневниот печат.

Бр. 17-6881/2
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1711.

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија, Владата на Република Македонија, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ
АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ**

1. За генерален конзул на Република Македонија во Соединетите Американски Држави со седиште во Њујорк се именува Филип Петровски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 27/1
6 февруари 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1712.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 3 од Одлуката за основање на Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет ("Службен весник на Република Македонија" бр. 64/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 октомври 2001 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА РАБОТА СО БЛОКИРАНИ СМЕТКИ НА УЧЕ-
СНИЦИТЕ ВО ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ - СКОПЈЕ**

1. За директор на Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје се именува м-р Елица Титизова, помошник директор за економско-финансиски работи во ЈП за стопанисување со шуми "Македонски шуми" - Скопје.

2. Именуваната ќе стапи на должност на 1 јануари 2002 година, а ќе престане со работа на 31 декември 2003 година.

3. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-6211/2
23 октомври 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1713.

Врз основа на член 138 од Законот за водите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98 и 19/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈВП "ВОДОС- ТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ

1. За директор на Јавното водостопанско претпријатие "Водостопанство на Македонија" - Скопје се именува Тони Маргиноски, дипл.инж.агроном, раководител на Секторот за наводнување и одводнување на ова јавно претпријатие.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-7045/1
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1714.

Врз основа на член 23, став 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПА- НИСУВАЊЕ СО ШУМИ "МАКЕДОНСКИ ШУМИ" - СКОПЈЕ

1. За директор на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми "Македонски шуми" - Скопје се именува м-р Љупчо Несторовски, дипл.шумарски инженер, директор на Државниот инспекторат за шумарство и ловство во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-7046/1
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1715.

Врз основа на член 51 од Законот за енергетика ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97 и 40/99) и Договорот за имплементација и концесија на вода, Владата на Република Македонија дава

ДОЗВОЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 1

На Трговското друштво "Макхидро Проект" КО АД од Скопје, регистрирано во Основен суд - Скопје под Рег. бр. 2473/2001, со седиште во Скопје (во натамошниот текст: вршител на дејноста) со оваа дозвола му се дозволува да врши дејност производство на електрична енергија, во согласност со условите определени во Законот за енергетика, оваа дозвола и договорот за имплементација и концесија на вода.

Член 2

Трговското друштво од член 1 на оваа дозвола електричната енергија ќе ја произведува и тоа во:

1. ХЕЦ "ДОШНИЦА" (мала хидроелектрана со инсталирана моќност од 4,08 МВ).
2. ХЕЦ "КАЛИМАНЦИ" (мала хидроелектрана со инсталирана моќност од 12,6 МВ).
3. ХЕЦ "МАТКА" (мала хидроелектрана со инсталирана моќност од 5,4 МВ).
4. ХЕЦ "ПЕНА" (мала хидроелектрана со инсталирана моќност од 2,5 МВ).
5. ХЕЦ "ПЕСОЧАНИ" (мала хидроелектрана со инсталирана моќност од 2,74 МВ).
6. ХЕЦ "САПУНЧИЦА" (мала хидроелектрана со инсталирана моќност од 2,91 МВ).
7. ХЕЦ "ЗРНОВЦИ" (мала хидроелектрана со инсталирана моќност од 1,4 МВ).

Член 3

Вршењето на дејност производство на електрична енергија вршителот на дејноста ќе ја врши за временски период од 11 години, почнувајќи од осмиот ден од објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Член 4

Производството на електричната енергија од страна на вршителот на дејноста ќе се користи за продажба на електричната енергија на АД "Електростопанство на Македонија".

Член 5

Вршителот на дејноста е должен да обезбеди соодветен стручен кадар за стручно и одговорно вршење на дејноста.

Член 6

Вршителот на дејноста е должен за вршење на дејноста да обезбеди доволно финансиски средства потребни за обезбедување на основните средства за производство на електрична енергија, за исплата на било кои суми што законски носителот на дозволата ги должи во врска со побарувањата спрема Државата и било какви други побарувања (осигурителна полиса и сл.).

Член 7

За вршење на производство на електрична енергија вршителот на дејноста е должен да ги исполнува пропишаните стандарди, техничките нормативи и нормите за квалитет и со неговата работа да не се загрозуваат луѓето, материјалните добра, животната средина и природата.

Член 8

Вршителот на дејноста е должен на Владата и нејзините органи да им овозможи во секое време да врши редовен увид во однос на начинот на производството на електрична енергија и да доставува извештаи до министерството надлежно за енергетиката.

Член 9

Дозволата за производство на електрична енергија може да се одземе ако:

1. Вршителот на дејноста не започне со производство на електрична енергија во рокот определен со оваа дозвола;
2. Вршителот на дејноста престанал да ги исполнува условите за производство на електрична енергија;
3. Вршителот на дејноста престанал да врши производство на електрична енергија на начин и под услови пропишани со Законот за енергетика, другите прописи и договорот;
4. Со престанување и раскинување на договорот; и
5. Вршителот на дејноста по определен рок не постапи по барањето на надлежните органи за отстранување на утврдените недостатоци во работењето.

Член 10

Оваа дозвола влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5791/1
2 октомври 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1716.

Врз основа на член 7-в, став 2 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96, 5/97, 36/97, 7/98, 63/98, 39/99, 43/99, 9/2000, 25/2000, 11/2001 и 93/2001), министерот за финансии, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ЗА НАБАВЕНИ И РЕГИСТРИРАНИ ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ ВО СТРАНСТВО**

Член 1

Во Правилникот за евиденција и контрола за набавени и регистрирани патнички автомобили во странство ("Службен весник на РМ" бр. 95/2001), во член 4 алинеја 3 зборот "или" се заменува со зборот "и".

Член 2

Во Образецот Евидентен картон во Напомена 1 зборовите: "Законот за изменување и дополнување на" се бришат.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-24444/1
11 декември 2001 година
Скопје

Министер,
Никола Груевски, с.р.

1717.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 21 ноември 2001 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се укинува Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2001 година).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У.бр.23/2001, У.бр.24/2001 и У.бр.48/2001 од 3 октомври 2001 година, поведе постапка за оценување уставноста на Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2001), затоа што пред Судот се постави прашањето за неговата несогласност со темелните вредности на уставниот поредок утврдени во член 8 алинеите 1, 3 и 8 од Уставот на Република Македонија, односно со темелните вредности за основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот, владеенето на правото и хуманизмот, социјалната правда и солидарноста, со уставното начело на еднаквост пред Уставот и законите, правото на работа, правото на социјална сигурност и правото на социјална заштита.

4. Судот на седницата утврди дека според член 1 од оспорениот закон во Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/96, 32/97, 24/2000 и 96/2000), во членот 17 по ставот 2 се додаваат четири нови става, кои гласат:

"Осигуреникот може да стекне право на старосна пензија ако му недостасуваат најмалку до пет години пред исполнување на условите за старосна пензија и ако му престане работниот однос согласно член 133-а од Законот за работните односи.

На осигуреникот од став 3 на овој член, пензиската основица му се утврдува во проценти за навршен пензиски стаж како да бил во работен однос до исполнувањето на условите за стекнување на право на старосна пензија.

За остварување на правото на старосна пензија од ставот 3 на овој член, средствата ги обезбедува работодавецот.

Осигуреник избран на непосредни избори во претставничкиот или во друг државен орган може да стекне право на пензија по престанување на мандатот под услови, начин и постапка утврдена со посебен закон."

Според членот 2 од Законот во членот 25 став 1 по зборот основа зборовите: "на невработените лица кои примаат паричен надоместок" се бришат.

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

"За утврдување на пензиската основа на невработените лица кои примаат паричен надоместок, се зема паричниот надоместок пресметан со коефициент на валоризација од годината во која е исплатен тој надоместок".

Според членот 3 од Законот, во членот 180 ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:

"Основицата за пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување за невработените лица, претставува паричниот надоместок во случај на невработеност."

Во став 6 по зборот "платата" зборот "односно" се заменува со зборот "од", а по зборот "осигурување" се додаваат зборовите: "односно од паричниот надоместок што го примаат невработените лица во случај на невработеност".

Ставовите 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат ставови 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13.

Судот, исто така, утврди дека со Одлука У.бр. 10/2001 од 12 септември 2001 година го укина Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/2001) и дека овој закон е функционално поврзан со членот 1 од оспорениот закон.

5. Според член 8 став 1 алинеја 1, 3 и 8 од Уставот, основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот, владеенето на правото и хуманизмот, социјалната правда и солидарноста се една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Во членот 9 од Уставот е утврдено дека граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба, а според ставот 2 на овој член, граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Според член 32 став 1 од Уставот, секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност, а во ставот 5 на овој член е предвидено дека правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и колективен договор.

Во членот 34 од Уставот е предвидено дека граѓаните имаат право на социјална сигурност и социјално осигурување утврдени со закон и колективен договор, а според член 35 став 1, исто од Уставот, Републиката се грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност на граѓаните согласно со начелото на социјална правичност.

Од анализата на означените одредби произлегува дека Уставот го прокламира правото на работа и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност, утврдувајќи дека правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и колективен договор.

Исто така, Уставот го прокламира и принципот на право на граѓаните на социјална сигурност и социјално осигурување кое се уредува со закон и колективен договор. Уставот предвидува и обврска на државата да обезбеди социјална заштита и социјална сигурност на граѓаните, а која се остварува врз основа на начелото на социјална правичност, што укажува на остварувањето на социјалниот карактер на државата. Видовите на правата, обемот, начинот на стекнување и користење на правата Уставот го резервирал да го уреди законодавната власт, што значи Уставот утврдил обврска за нивно законско уредување. Според тоа, нормативната функција на државата во уредувањето како на правата од работен однос, така и на правата од социјалното осигурување со Уставот не е димензионирана, меѓутоа, со законите мора да бидат утврдени такви односи кои еднакво ќе се однесуваат на сите граѓани, односно на сите вработени или невработени лица. Притоа, државата е должна, зависно од материјалните можности во уредувањето на правата на граѓаните во прв ред да поаѓа од уставните гаранции за еднаквоста на граѓаните во остварувањето на правата од работен однос и социјалното осигурување, односно во користењето на тие права да бидат еднакво третираани и да се однесуваат на сите граѓани што се наоѓаат во иста положба.

Тргувајќи од тоа дека со оспорениот закон се вршат измени и дополнувања на Законот за пензиското и инвалидското осигурување и тоа со предвидување на посебен начин на остварување право на старосна пензија, ако на осигуреникот му недостасуваат најмногу до пет години пред исполнувањето на условите за стекнување право на старосна пензија и ако му престане работниот однос согласно со член 133-а од Законот за работните односи, што би значело посебни услови за остварување право на старосна пензија при престанок на работен однос кога во својство на работодавец се јавува државата, односно во јавниот сектор, Судот смета дека вработените во јавниот сектор се наоѓаат во поинаква правна положба од вработените во стопанството и дека за нив, со овој закон се утврдуваат поинакви услови и начин за остварување на правото на старосна пензија како последица од престанок на работниот однос, исто на поинаков начин и под поинакви услови.

Од наведените уставни одредби произлегува дека уставна обврска на законодавецот при уредување на односите во врска со остварувањето правото на старосна пензија како основно право од правото на социјално осигурување, граѓаните да ги стави во еднаква правна положба. Меѓутоа, Судот утврди дека оспорениот закон не пропишува еднакви услови за остварување право на старосна пензија. Имено, со воведувањето на нови услови за остварување право на старосна пензија во системот на пензиското и инвалидското осигурување, и тоа поврзано со престанокот на работниот однос по потреба на службата со отказ, и да се однесува само за вработените во јавниот сектор, а не на сите вработени кои остваруваат право на пензија од ист извор значи дека Законот граѓаните ги става во нееднаква положба. При тоа, треба да се има предвид дека Законот за пензиското и инвалидското осигурување на единствен начин го уредил пензиското и инвалидското осигурување на работниците неправедно како разлика во остварувањето на правата по основ на работа, односно вработување во стопанството или во јавниот сектор.

Според ставот 6 на член 1 од оспорениот закон е предвидено дека осигуреникот избран на непосредни избори во претставничкиот или во друг државен орган да може да стекне право на пензија по престанување на мандатот под услови, начин и постапка утврдена со посебен закон што несомнено укажува дека определена категорија граѓани само поради нивната општествена положба со Законот се издвојуваат од системот на пензиското и инвалидското осигурување. Всушност, во системот на пензиското осигурување се воспоставува нов систем за остварување право на пензија

на определена категорија граѓани, а со посебен закон ќе се утврдат условите, начинот и постапката за остварување правото на пензија.

Тргувајќи од означените уставни начела на социјалната сигурност и социјалното осигурување и уставната обврска државата да се грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност, согласно со начелото на социјална праведност, покрај сето изнесено треба да се има предвид дека овие гаранции граѓаните ги остваруваат по протекот на работниот век или прекин на работниот век ако настапи трајна неспособност за работа. Меѓутоа, од оспорената одредба несомнено произлегува како услов за стекнување пензија е само осигурениот да бил избран во претставничкиот орган или во друг државен орган, па може и да биде без никаков претходен пензиски стаж што би значело без никакви вложувања во пензиски фонд. Оттука, Судот оцени дека ваквата одредба е надвор од концептот за социјалното осигурување и дека покрај начелото на еднаквост, ги доведува во прашање и уставните начела на социјалното осигурување, социјалната правда, владеењето на правото, хуманизмот и солидарноста.

Тргувајќи од сфаќањето дека правата од социјално осигурување се утврдуваат со закон и колективен договор не е спорно дека законодавецот е овластен нормативно да го уреди начинот на пресметување на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување. Меѓутоа, законодавецот е обврзан и при нормирањето на начинот на пресметување на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување да се раководи од уставните гаранции за социјалната сигурност на граѓаните.

Со Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/97 и 25/2000), се уредени правата и обврските на работодавците, невработените лица и државата во врска со вработувањето во случај на невработеност, меѓу другото, и правото на осигурување во случај на невработеност, а како едно од правата од осигурување во случај на невработеност според овој закон е паричниот надоместок и правото на пензиско и инвалидско осигурување, во согласност со прописите од пензиското и инвалидското осигурување.

Согласно член 68 од овој закон висината на месечниот паричен надоместок за време на невработеност се утврдува врз основа на пресметаните и исплатените плати кај работодавецот, согласно закон и колективен договор и изнесува 50% од просечната месечна нето плата на работникот за последните 12 месеци за лице кое има право на паричен надоместок до 12 месеци, а 40% за лице кое има право на паричен надоместок подолго од 12 месеци.

Надоместокот од став 1 на овој член не може да изнесува повеќе од просечната месечна нето плата по работник во нестопанството на Републиката, објавена за последниот месец.

Тргувајќи од значењето за обезбедување средства за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување членот 25 и членот 180 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување поблиску ги дефинира основните за пресметување и плаќање на придонесот за овој вид осигурување.

Не е спорно дека паричниот надоместок кој се обезбедува за време на невработеност не претставува плата туку остварување на уставната гаранција за материјална обезбеденост за време на привремена невработеност. Ако се има предвид дека и пензијата, согласно членот 19 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се утврдува од месечниот просек на платите што осигуреникот ги остварил за време на вкупното траење на осигурувањето, Судот смета дека утврдувањето на пензиската основа на невработените лица од паричниот надоместок и соодветно на тоа и пресметувањето на придонесот за пензиско осигурување отстапува од принципот дека пензиите се утврдуваат од платата на осигуреникот што од своја страна продуцира социјална неправда поради што оцени дека

со членот 2 и 3 од Законот се повредува начелото на социјална праведност, како основен принцип во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување.

Со оглед на изнесеното и функционалната поврзаност на членот 1 од означениот закон со укинатиот Закон за изменување и дополнување на Законот за работни односи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/2001), Судот оцени дека оспорениот закон е во согласност со наведените уставни одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Чунов и судиите д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 23/2001 Претседател
У.бр. 24/2001 на Уставниот суд на Република
У.бр. 48/2001 Македонија,
21 ноември 2001 година д-р Тодор Чунов, с.р.
Скопје

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за градежното земјиште ("Службен весник на Република Македонија" број 53/2001) е направена грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Во членот 28 став 3 во првиот ред, наместо зборот "сопственост" треба да стои зборот "сосопственост".

Бр. 10-2680/2 Од Законодавно-правната
3 декември 2001 година комисија на Собранието на
Скопје Република Македонија

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

41.

Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 24/00 и 4/01) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/94 и 34/95), во постапка на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО "ФЕНИ ИНДУСТРИИ" - КАВАДАРЦИ

Член 1

Во "ФЕНИ ИНДУСТРИИ", како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во смисла на член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се утврдуваат следните:

СЕПАРАЦИЈА

1. Ракувач на прием на руда.....	12/14 месеци
2. Ракувач со додавачи и отпрашување.....	12/14 месеци
3. Ракувач со додавач и сита.....	12/14 месеци
4. Ракувач со дробилка.....	12/14 месеци
5. Ракувач со транспортни ленти	12/14 месеци

6. Ракувач со К-2 и помошник на сушара и примероци (ракувач со К-2 рудни греди и примероци).....	12/14 месеци
7. Ракувач со стејкер.....	12/14 месеци
8. КВ работник.....	12/14 месеци
9. Сменски работоводител.....	12/13 месеци
10. Ракувач со команден пулт.....	12/13 месеци
11. Бравар.....	12/13 месеци
12. Електричар.....	12/13 месеци
13. Заварувач.....	12/13 месеци

ПРИМАРНО ДРОБЕЊЕ (Површински коп)

1. Дробиличар (ВКВ и КВ ракувач на дробилка).....	12/14 месеци
2. Општ работник.....	12/14 месеци
3. Бравар-дробиличар (сменски бравар).....	12/13 месеци
4. Електричар-дробиличар (сменски електричар).....	12/13 месеци

ЈАМСКИ ТРАНСПОРТЕН СИСТЕМ

1. Ракувач на преситно место.....	12/16 месеци
2. Одговорен за јамски транспортен систем - ЈТС (главен раководител)..	12/15 месеци
3. Сменоводител (сменски работоводител).....	12/15 месеци
4. Бравар-ракувач на пресипно место (сменски бравар).....	12/15 месеци
5. Електричар-ракувач на пресипно место (сменски бравар).....	12/15 месеци
6. МРТТ техничар.....	12/15 месеци

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука, се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага претпријатието, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-5934/1
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
д-р Марика Јорданова, с.р.

42.

Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 24/00 и 4/01) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/94 и 34/95), во постапка на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ТЕРМОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИТЕ

Член 1

Во термоелектроцентралите, како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во смисла на член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се утврдуваат следните:

I. ТЕ "БИТОЛА" - Битола

СЕКТОР ЗА ДОПРЕМА НА ЈАГЛЕН

1. Ракувач на надбункерски дел.....	12/15 месеци
2. Ракувач на комбинирани машини	12/14 месеци
3. Ракувач на градежни машини.....	12/14 месеци
4. Помошник работник на ленти и пресипни места.....	12/13 месеци
5. Ракувач на команда.....	12/13 месеци

СЕКТОР ЗА ПРОИЗВОДСТВО ВО ТЕ

1. Блокководител.....	12/13 месеци
-----------------------	--------------

СЛУЖБА ЗА КОТЛОВСКИ ПОСТРОЈКИ СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ

1. Ракувач на котел.....	12/13 месеци
2. Помошник ракувач на котел.....	12/13 месеци
3. Ракувач со млинови, РВП и димни вентилатори.....	12/14 месеци
4. Ракувач на дозери.....	12/14 месеци

СЛУЖБА ЗА МАШИНСКА САЛА

1. Ракувач на турбина и машинска сала.....	12/13 месеци
2. Помошник ракувач на турбина и машинска сала.....	12/13 месеци

СЛУЖБА ЗА ЕЛЕКТРОПОСТРОЈКИ

1. Ракувач на електрокоманда.....	12/13 месеци
-----------------------------------	--------------

СЛУЖБА ЗА ТРАНСПОРТ НА ПЕПЕЛ И ЗГУРА

1. Ракувач на команда за транспорт на пепел и згура.....	12/13 месеци
2. Ракувач на одлагач.....	12/14 месеци
3. Ракувач на постројка за отпепелување.....	12/14 месеци
4. Помошник работник на ленти и пресипни места.....	12/13 месеци
5. Водач на групи за отпепелување..	12/13 месеци
6. Сменски бравар.....	12/13 месеци
7. Бравар I и II група.....	12/13 месеци
8. Бравар-вулканизер I, II и III група	12/13 месеци
9. Сменски електричар.....	12/13 месеци
10. Електричар.....	12/13 месеци

II. ТЕ "ОСЛОМЕЈ" - Кичево

1. Помошник ракувач од ленти на пресипно место (послужител на транспортен систем за пепел, згура и депонија).....	12/13 месеци
2. Ракувач на стартна котлара (котлар).....	12/13 месеци
3. Помошник ракувач на стартна котлара (пом. котлар).....	12/13 месеци
4. Ракувач на КЕН, ПЕН и ОУ (маш. на кондензација).....	12/13 месеци
5. Ракувач на градежна машина (булдожерист за депонија, пепел и згура и булдожерист за јаглен).....	12/14 месеци
6. Ракувач на надбункерски дел (послужител на распределителни ленти за бункери).....	12/15 месеци
7. Ракувач на комбинирани машини (ракувач на одлагач и ракувач на утоварувач).....	12/14 месеци
8. Диспечер Е-3 (ракувач на командно место за јаглен Е-3).....	12/13 месеци
9. Котловодител (ракувач на котел).....	12/13 месеци
10. Ракувач на млинови ГВТ (пос-	12/14 месеци

лужител на млинови, отшљакување и отпепелување).....	
11. Дозатор (послужител на транспортни ленти за млинови).....	12/14 месеци
12. Ракувач на турбина (турбиноводител).....	12/13 месеци
13. Помошник ракувач на турбина (машинист).....	12/13 месеци
14. Ракувач на електрокоманда (вклопничар).....	12/13 месеци
15. Диспечер Е-2 (ракувач на командно место за пепел и згура Е-2).	12/13 месеци
16. Работник на Т-4 (послужител на пресипно место за пепел и полжавест транспорт).....	12/14 месеци
17. Ракувач на лента за отшљакување (послужител на пресипно место за пепел и згура).....	12/13 месеци
18. Блокководител.....	12/13 месеци

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука, се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага претпријатието, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-5935/1
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
д-р **Марика Јорданова**, с.р.

43.

Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 24/00 и 4/01) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/94 и 34/95), во постапка на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО "ОХИС" - СКОПЈЕ

Член 1

Во "ОХИС" - Скопје, како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во смисла на член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се утврдуваат следните:

ПОГОН ПЕСТИЦИДИ

1. Работоводител (работоводител од Одделение прав и суспензија и работоводител од Одделение гранули и емулзија) - 166.....	12/13 месеци
2. Оператор (предработник од Одделение прав и суспензија и предработник од Одделение гранули и емулзија) - 167.....	12/14 месеци
3. Оператор (оператор од Одделение прав и суспензија и оператор од Одделение гранули и емулзија) - 168.....	12/14 месеци

4. Оператор (подготвувач на шаржа од Одделение прав и суспензија и подготвувач на шаржа од Одделение гранули и емулзија) - 169..... 12/14 месеци
 5. Машински одржувач - 279..... 12/13 месеци
 6. Електро одржувач - 329..... 12/13 месеци

ПОГОН ЗА МОНОХЛОРОЦЕНТНА КИСЕЛИНА

1. Работоводител (работоводител-сменоводител на технолошки процес) - 143..... 12/13 месеци
 2. Ракувач на ацетиленски развивач - 144..... 12/15 месеци
 3. Работник на синтеза на тетрачлоретан - 145..... 12/15 месеци
 4. Работник на трихлоретилен и монохлороцентна киселина (ракувач на синтеза на трихлоретилен и работник на синтеза на дестилација и ректификација на монохлороцентна киселина) - 146..... 12/15 месеци
 5. Работник на клистализатор - 147..... 12/15 месеци
 6. Работоводител (работоводител на машинско одржување) - 303..... 12/13 месеци
 7. Машинобравар (работник на машинско одржување) - 305..... 12/13 месеци

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука, се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага претпријатието, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-5936/1
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
д-р **Марика Јорданова**, с.р.

44.

Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 71/96, 24/00 и 4/01) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/94 и 35/95), во постапка на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО РУДНИЦИТЕ СО ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА

Член 1

I. РУДНИЦИ ЗА НЕМЕТАЛИ		
	Р.Е. површински коп	Степен на зголемување
1.	Дупчач - минер со рачна дупчалка	12/16
2.	Дупчач - минер	12/14
3.	Окавач	12/14
4.	Ракувач на багер	12/14

5.	Ракувач на товарна машина и булдожер	12/14
6.	Возач на товарно возило од 7 и повеќе тони	12/14
7.	Возач на дампер	12/14
8.	Сменски работоводител	12/13
9.	Сигналист - работник	12/13
10.	Работник на дупчење и минирање	12/13
11.	Рудар (работник) за коп	12/16
12.	Сменски машинобравар	12/13
13.	Бравар-подмачкувач (подмачкувач)	12/13
14.	Сменски автомеханичар	12/13
15.	Сменски електричар	12/13
Р.Е. Сепарација		
1.	Сменски работоводител	12/13
2.	Ракувач на примарна дробилка	12/15
3.	Ракувач на постројка за класирање и дробење	12/15
4.	Ракувач на сита, ленти и отпрашување	12/14
5.	Ракувач на ленти и додавачи	12/14
6.	Ракувач на постројка за фино класирање	12/14
7.	Ракувач на постројки во руден двор	12/14
8.	Ракувач на пулт и постројка за фино класирање	12/13
9.	Мелничар	12/14
10.	Ракувач на опрема и фино класирање	12/14
11.	Работник на ленти во руден двор	12/14
12.	Работник на машина за товарење и булдожер	12/14
13.	Работник во сепарација	12/14
14.	Сменски машинобравар	12/13
15.	Бравар-подмачкувач	12/13
16.	Сменски електричар	12/13
17.	Електромеханичар на коп и сепарација	12/13
18.	Одговорен електромеханичар	12/13
19.	Одговорен техничар во лабораторија	12/13
Р.Е. Варни печки		
1.	Ракувач на гасен систем и обидување	12/13
2.	Работник на технолошко одржување	12/13
3.	Ракувач на печка и командна кабина	12/13
4.	Пом.ракувач на печка и командна кабина	12/13
5.	Ракувач на ленти и шаржирање (работник за ленти и одржување)	12/13
6.	Сменски машинобравар	12/13
7.	Сменски електричар	12/13
- Рудници со високосиликатни суровини -		
1.	Дупчач - минер со рачна дупчалка	12/16
2.	Механичар - дробилчар (работник на дробилка)	12/16
3.	Каменорезец - валкар	12/16
4.	Дупчач - минер со лафетна дупчалка	12/14
5.	Рудар-пом.работник на коп за транспорт на суровини	12/14
6.	Возач на товарно возило од 7 и повеќе тони	12/14
7.	Дамперист	12/14
8.	Механичар на машина за руда	12/13
9.	Машинобравар (бравар, бравар на постројки)	12/13
10.	Заварувач	12/13
11.	Електричар на коп, дробење и микронизирање	12/13
12.	Сменоводител на преработка (надзорник)	12/13
13.	Ракувач на утоварувач на коп	12/14
14.	Багерист	12/14
II. РУДНИЦИ ЗА МЕТАЛИ		
1.	Дупчач на примарна дупчалка	12/14
2.	Пом.дупчач на секундарна дупчалка	
3.	Дупчач на секундарна дупчалка	

4.	Помошник дупчач на секундарна дупчалка	12/14
5.	Возач на дампер	12/14
6.	Ракувач на багер	12/14
7.	Помошник ракувач на багер	
8.	Ракувач на утоварна машина (лопата)	
9.	Возач на моторно возило (цистерна)	12/14
10.	Пултист-кранист (дробилчар - пултист-кранист)	12/14
11.	Ракувач на примарна дробилка	12/14
12.	Работник на примарно дробење (чистач)	12/14
13.	Сменски работоводител -сменоводител на површински коп (дупчење, мирирање, транспорт и дробилки)	12/13
14.	Дупчач-палител на мини	12/13
15.	Помошник дупчач-палител на мини	12/13
16.	Сигналист на багер и јаловиште	12/13
17.	Одговорен електричар (главен мајстор)	12/13
18.	Електричар за одржување	12/13
Р.Е. Електромашинско одржување на коп		
1.	Машинобравар-главен мајстор	12/13
2.	Машинобравар (I, II и III група)	12/13
3.	Машинобравар-заварувач (I и II група)	12/13
4.	Машинобравар-вулканизер	12/13
5.	Дежурен машинобравар (помлад машинско бравар, машинобравар за дамperi)	12/13
6.	Машинобравар за одржување на помошна опрема и пумпи за наводнување	12/13
Р.Е. Флотаџија		
1.	Пултист во дробење (дробилчар во секундарно и терцијално дробење)	12/15
2.	Дробилчар	12/15
3.	Ракувач на хранилки во дробење (точач на руда)	12/15
4.	Ракувач на количка во секундарно и терцијално дробење (послуга на транспортни ленти)	12/15
5.	Ракувач на транспортен систем во дробење	12/15
6.	Ракувач на хранилки во отворен склад	12/15
7.	Ракувач на хранилки во силоси	12/15
8.	Помошник работник на дробилчни постројки (чистач)	12/14
9.	Реагентичар-флотер	12/14
10.	Флотер	12/14
11.	Млинар-мелничар	12/14
12.	Филтерист	12/13
13.	Машинобравар за ракување и одржување на системот за отпрашување	12/13
14.	Сменски работоводител	12/13
15.	Предработник (предработник-филтерист)	12/13
16.	Подготвувач на вар и реагенси	12/13
17.	Машинобравар за одржување на дробилки (главен мајстор I, II и III група)	12/13
18.	Машинобравар-заварувач во дробење и транспортен систем (главен мајстор I и II група)	12/13
19.	Машинобравар за одржување на сита во секундарно и терцијално дробење на руда (главен мајстор I, II и III група)	12/13
20.	Машинобравар-кранист во секундарно и терцијално дробење на руда (II група)	12/13
21.	Машинобравар-главен мајстор за одржување на транспортен систем I, II и III група)	12/13
22.	Машинобравар - вулканизер (I група)	12/13
23.	Машинобравар - главен мајстор за одржување на систем за отпрашување во дробење (I, II и III група)	12/13

24.	Машинобравар-подмачкувач на машини и уреди во секундарно и терцијално дробење (I, II и III група)	12/13
25.	Машинобравар II група - дежурен во смена (машинобравар одржувач - подмачкувач)	12/13
26.	Машинобравар-алатничар	12/13
27.	Машинобравар-главен мајстор	12/13
28.	Машинобравар (I, II и III група)	12/13
29.	Машинобравар - II група сменски кранист	12/13
30.	Машинобравар-заварувач (главен мајстор I и II група)	12/13
31.	Електричар за одржување (I, II и III група)	12/13
32.	Работник на јаловиште	12/13
33.	Машинобравар во Одделение за депонирање на флотаџиска јаловина	12/13
Р.Е. Геолошко рударски истражувања		
1.	Дупчач на дупчалки за длабинско дупчење	12/14
2.	Помошник дупчач за длабинско дупчење	12/14
3.	Возач на товарно возило од 7 и повеќе тони	12/14
III. РУДНИЦИ ЗА ЈАГЛЕН		
1.	Ракувач на надбункерски дел	12/15
2.	Ракувач на јагленов систем (СРС-630, БРС-1200, КУ 300, БРС-5500)	12/14
3.	Ракувач на СРС-1300 нулти систем	12/14
4.	Ракувач на СРС-2000 (I БТО систем и II БТО систем)	12/14
5.	Ракувач на ЕШ (одделение за помошна механизација)	12/14
6.	Ракувач на дробилка на јагленов систем	12/14
7.	Ракувач на одлагач (на нулти систем, на I БТО систем и II БТО систем)	12/14
8.	Ракувач на градежни машини (I, II и III група)	12/14
9.	Ракувач на комбинирани машини	12/14
10.	Будожерист на депонија за јаглен	12/14
11.	Сменоводител (на јагленов систем, нулти систем, I БТО систем, II БТО систем, за одводнување, во одделение за помошна механизација и за вулканизација на ленти)	12/13
12.	Сменски бригадир за вулканизација на ленти (бригадир за вулканизација)	12/13
13.	Вулканизер за вулканизација на ленти (I, II и III група)	12/13
14.	Вулканизер за машинско одржување (I, II и IV група)	12/13
15.	Возач на товарно возило од 7 и повеќе тони	12/14
16.	Ракувач на претоварен уред (на јагленов систем, I БТО систем, II БТО систем, нулти систем)	12/13
17.	Ракувач на погонска станица (на јагленов систем, нулти систем I БТО систем, II БТО систем)	12/13
18.	Ракувач на истоварна лента на јагленов систем	12/13
19.	Ракувач на вага на јагленов систем	12/13
20.	Ракувач на помошен уред на нулти систем	12/13
21.	Ракувач на "С" количка (на I БТО и II БТО систем)	12/13
22.	Ракувач на аполо и (на I БТО и II БТО систем)	12/13
23.	Бригадир (за одводнување, за багери, за ленти, за одлагачи ЕШ и дробилчно, за хидраулика за машинско мерење и за машинско одржување)	12/13
24.	Бравар на јагленов систем (на СРС јагленов систем)	12/13

25.	Бравар на СРС-1300 (на нулти систем)	12/13
26.	Бравар на СРС-2000 (на I БТО систем и II БТО систем)	12/13
27.	Бравар на багери (I, II и III група)	12/13
28.	Бравар на одлагач (на "O" систем, на I БТО систем, II БТО систем)	12/13
29.	Бравар на одлагач (I, II и III група)	12/13
30.	Бравар на покренување ленти (I и II група)	12/13
31.	Бравар на ЕШ	12/13
32.	Оспособен бравар (за багери, за ленти, за одлагачи, за машински мерења)	12/13
33.	Бравар (I и II група за машински мерења)	12/13
34.	Работоводител за машински мерења	12/13
35.	Бравар за машинско мерење (I, II и III група)	12/13
36.	Бравар на ленти (на јагленов систем на нулти систем на I БТО систем, на II БТО систем, I, II и III група во машинско одржување)	12/13
37.	Бравар на хидраулика во Одделението за одлагачи и дробилнично (I и II група)	12/13
38.	Заварувач за багери (I, II и III група)	12/13
39.	Заварувач на ленти (I, II и III група)	12/13
40.	Заварувач во Одделението за ленти	12/13
41.	Заварувач за одлагачи (I, II и III група)	12/13
42.	Подмачкувач на јагленов систем (I, II и III група)	12/13
43.	Подмачкувач на I БТО систем и II БТО систем (I, II и III група)	12/13
44.	Подмачкувач за машинско одржување (I, II и III група)	12/13
45.	Подмачкувач на нулти систем (I, II и IV група)	12/13
46.	Помошен работник на повратна станица и јагленов систем	12/13
47.	Помошен работник за чистење на јагленов систем	12/13
48.	Помошен работник на повратна станица на нулти систем	12/13
49.	Помошен работник за чистење на нулти систем	12/13
50.	Помошен работник на повратна станица на I БТО систем и II БТО систем	12/13
51.	Помошен работник за чистење на I БТО систем и II БТО систем	12/13
52.	Работник во одводнување	
53.	Помошен работник во одводнување	12/13
54.	Помошен работник за багери	12/13
55.	Помошен работник за ленти	12/13
56.	Помошен работник на одлагачи	12/13
57.	Работник за поместување ленти (I, II и III група)	12/13
58.	Помошен работник на ленти и пресипни места	12/13
59.	Сменски пумпар-пумпар за одводнување	12/13
60.	Ракувач на утоварна лопата и ровокопач	12/13
61.	Одговорен за хидраулика-хидрауличар	12/13
62.	Механичар за хидраулика	12/13
63.	Сменски електричар на багер, транспортни ленти, одлагач и дробилка	12/13
IV. РУДНИЦИ ЗА УКРАСЕН КАМЕН		
1.	Минер-дупчач на рачна дупчалка	12/16
2.	Ракувач со жични пили и потсекувачи	12/15
3.	Ракувач со подвижни машини-булдожер и багер	12/14
4.	Ракувач со утоварувач	12/14
5.	Возач на товарно возило од 7 и повеќе тони	12/14

6.	Работник на обработка на гранит (сите видови гатери, фрези и машини за полирање)	12/14
7.	Сменски надзорник на површински коп	12/13
8.	Работник на транспорт	12/13
9.	Работник на обработка на мермер (сите видови гатери, фрези и машини за полирање)	12/13
10.	Работник на изработка на споменици	12/13
11.	Помошен работник на површински коп	12/13

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука, се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага претпријатието, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-5937/1
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
д-р **Марика Јорданова**, с.р.

45.

Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Сл. весник на РМ" бр. 80/93, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000 и 5/2001), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА ПЕ-
РИОДОТ ОКТОМВРИ - ДЕКЕМВРИ 2001 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците на осигурување според кои се пресметува и плаќа придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за обврзниците на данок од приход од земјоделска дејност на кои земјоделската дејност им е единствено занимање (во натамошниот текст: индивидуални земјоделци).

Член 2

Индивидуалните земјоделци, заради пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се распоредуваат во основници на осигурување според висината на катастарскиот приход и тоа:

ред. бр.	катастарски приход (во денари)	месечна основница на осигурување
1.	до 400,00	3.183,00
2.	од 400,01 до 900,00	5.066,00
3.	од 900,01 до 2.000,00	5.782,00
4.	од 2.000,01 до 4.500,00	6.426,00
5.	од 4.500,01 до 7.000,00	7.067,50
6.	над 7.000,01	7.713,00

Член 3

Индивидуалните земјоделци можат по сопствен избор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основница на осигурување.

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основица на осигурување должни се до 31 март во тековната година да поднесат писмено барање до органот за јавни приходи во општината.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 октомври заклучно со декември 2001 година.

Бр. 02-5938/1
4 декември 2001 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
д-р **Марика Јорданова**, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Во постапката за развод на брак по тужбата на тужителот Хасан Хасани од с. Љубин, Скопје, против тужената Наза Хасани, родена Мешановиќ, со непознатата адреса. Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје бр. 3020-686 од 12.11.2001 година, за посебен старател на тужената Наза Хасани се поставува адвокатот Лела Стојкова од Скопје ТЦ Мавровка локал 9.

Посебниот старател ќе ја застапува тужената се до нејзиното појавување во суд, нејзиниот полномошник односно законски старател.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје, Х.П. бр. 621/2001. (30226)

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА

Основниот суд во Винаца по парничниот предмет за трајно право на користење П.бр. 201/98, по тужба на тужителот Драган Ристевски и др. од с. Јакимово, против тужените Благој Младеновски, Душко Младеновски и Владо Младеновски од с. Јакимово, Винаца, а сега со непозната адреса на живеење и престојување. Вредност на спорот 20.000,00 денари.

За привремен застапник на тужените Благој, Душко и Владо Младеновски од с. Јакимово, Основниот суд во Винаца го постави стручниот соработник при овој суд Катерина Цоневска, согласно член 78 ст.2 т.4 од ЗПП.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник во споменатиот предмет се додека тужените не се јават пред судот, или додека не одреди свој полномошник.

Од Основниот суд во Винаца, П.бр. 201/98. (30235)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО

Пред Основниот суд во Делчево се води спор за долг, по тужба П.бр. 181/01 од 28.11.2001 година, на тужителот Зарински Борис, од Пехчево, против тужениот Пешовски Мирко, од Делчево, со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Пешовски Мирко, од Делчево, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот или да назначи свој полномошник.

Доколку во истиот рок не се јави или не одреди свој полномошник на тужениот ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончувањето на постапката по овој спор.

Од Основниот суд во Делчево, П. бр. 181/2001. (30234)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд Кочани е поднесена тужба за надомест на штета од тужителот Јордан Иванов од нас. Оризари, против тужените Дане Ристов, од Оризари, со непозната адреса во Скопје и Орце Ристов, од Оризари, со непозната адреса на живеење, а на работа во Грција. Вредност на спорот 29.980,00 денари.

Се повикуваат тужените Дане Ристов, од Оризари, со непозната адреса во Скопје и Орце Ристов, од Оризари, со непозната адреса на живеење, на работа во Грција, да се јават во Основниот суд во Кочани или да си постават свој полномошник кој ќе ги штити нивните права и интереси, во рок од 30 - дена, од објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе им биде поставен привремен застапник кој ќе ги штити нивните права и интереси до правосилно окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 414/2001.

(30325)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд Куманово во тек е постапка за поништување на потврда за издавање акции под бр. 225 чиј сопственик е Алексиќ Јовица од Куманово и тоа на 58 акции со номинална вредност од 50 ДМ, која потврда е издадена од "Козјак" АД Куманово, а која постапка се води по барање на Алексиќ Јовица, од Куманово.

Се повикува држателот на потврдата да ја пријави во судот, исто така се повикува секое лице кое може да стави приговор поради поведување на оваа постапка како и да го извести судот за лицето кое ја држи потврдата во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот. Во спротивно, потврдата ќе биде поништена.

Од Основниот суд во Куманово, Р. бр. 37/2001.

(30238)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Основниот суд во Струмица постапувајќи по тужбата на тужителот Вања Бурназ од Струмица, против тужениот Петар Бурназ, со непозната адреса, за развод на брак. Вредност на спорот 40.000,00 денари, врз основа на член 80 од ЗПП, на 23.11.2001 година го донесе следното:

За привремен застапник на тужениот Петар Бурназ со непозната адреса, во предметот П. бр. 2122/01 што се води во Основниот суд Струмица по тужба на тужителот Вања Бурназ од Струмица, против тужениот Петар Бурназ со непозната адреса, за развод на брак, вредност на спорот 40.000,00 денари се назначува Цонка Калимерникова стручен соработник во Основниот суд во Струмица.

Привремениот застапник да ги застапува интересите на тужениот согласно член 79 од ЗПП со сите права се до појавувањето на тужениот или неговиот полномошник пред овој суд.

Се повикува тужениот Петар Бурназ со непозната адреса да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 2122/01.

(30236)

Основниот суд во Струмица постапувајќи по тужбата на тужителот Исмаил Асанов од Струмица, против тужениот Љејла Мутева - Асанова од с. Банско, за развод на брак, вредност на спорот 60.000,00 денари врз основа на член 80 од ЗПП, на 22.11.2001 година го издава следното:

За привремен застапник на тужениот Љејла Мутева - Асанова од с. Банско, а сега со непознато место на живеење во предметот П.бр. 2112/00, што се води во Основниот суд Струмица по жалба на тужителот Исмаил Асанов од Струмица, против тужената Љејла Мутева - Асанова од с. Банско, за развод на брак, вредност 60.000,00 денари, се назначува Валентина Митева, стручен соработник во Основен суд Струмица.

Привремениот застапник ги застапува интересите на тужениот согласно член 79 од ЗПП со сите права се до појавувањето на тужениот или неговиот полномошник пред судот.

Се повикува тужената Љејла Мутева-Асанова од с. Банско да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 2112/00.

(30237)

Основниот суд во Струмица како првостепен вонпроцесен суд, по судијата Горѓи Маневски со записничар Зоре Петрова, решавајќи по предлогот на Вељко Брајовиќ и Милена Ангелова, и двајцата од Скопје, за прогласување на исчезнато лице за умрено, согласно член 79 од Законот за вонпроцесна постапка, на 27.11.2001 година го издава следното:

Се повикува лицето Брајовиќ Васо од с. Турново, општина Струмица, како и сите други што знаат за неговиот живот да се јават во Основниот суд во Струмица во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија".

Лицето Брајовиќ Васо е роден на ден 05.01.1903 година во местото Спуж, општина Даниловград.

За време на II Светска војна е исчезнат, и од тогаш му се губат трагите и до ден денес не се знае каде е и што се случило со него, а неговото последно живеалиште е с. Турново, општина Струмица каде што работел како учител.

Од Основниот суд во Струмица, Р. бр. 452/01.
(30240)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Во регистарот на политичките партии под Рег. бр. 110 се запишува политичката партија ПРОГРЕСИВНА ПАРТИЈА, со скратено име РЕД-ПП, со седиште во Скопје на бул. "АСНОМ" 14/1-6, која ја застапува нејзиниот претседател г-дин Бранко Јаневски од Скопје.

Политичката партија стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 16.11.2001 год.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.П.бр. 12/2001.
(30333)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2840/99, од 23.06.1999 година, во регистарската влошка бр. 02016601?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги "ИНВЕСТ-ПРОМ" ДОО увоз-извоз Скопје ул."Жан Жорес" бр. 90-а.

Усогласување со ЗТД и промена на седиште.

Назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ИНВЕСТ-ПРОМ Горе ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул."Мито Хаџи Василев" бр. 52 б.

Основач: Стојковски Горе од Скопје, ул."Жан Жорес" бр. 90-а.

Дејности во внатрешниот промет: 28.62, 15.81/1, 15.82/1, 15.81/2, 15.85, 15.98/2, 63.21, 71.10, 71.21, 52.24, 52.21, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.46, 51.25, 51.35, 51.22, 51.21, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 52.73, 52.74, 72.50, 33.20, 33.50, 74.40, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.18, 70.31, 63.40, 72.30, 72.60, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 72.84, 74.83. Дејности во надворешниот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, реекспорт, консигнација, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото е лицето Стојковски Горе.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2840/1999.
(26041)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2726/2001, од 03.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02003962?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице на Друштвото за трговија и услуги СТАР-ТЕЛ Тома ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул."Коста Новаковиќ" бр. 4-8, Скопје.

Се брише Билјана Пешева, а се запишува Искра Секуловска, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2726/2001.
(26042)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2856/2001, од 16.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02017767?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, промет и услуги АРМАНИИ-Д Вангел и Слаѓанка ДОО увоз-извоз Куманово, ул."Димитрија Туцовиќ" бр. 1-1/8.

Се брише Вангел Николовски, а се запишува Слаѓанка Николовска, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2856/2001.
(26043)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2740/2001, од 04.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02015513?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промена на управител на Друштвото за производство, интелектуални услуги и трговија на големо и мало МАШИНОКОМЕРЦ-СН Цана ДООЕЛ увоз-увоз бул."Свети Климент Охридски" бр. 15, Скопје.

Се врши промена на управителот: Да се брише Николиќ Цана управител без ограничување, а да се запише Јасна Негревска-Николиќ - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2740/2001.
(26044)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 9683/99, од 03.07.2000 година, во регистарската влошка бр. 02032159?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за трговија и услуги ДРАГЕСТ Љубомир и Лазе ДОО увоз-извоз Скопје ул."Козјак" бр. 3 а, Скопје.

Славица Стојкоска - управител без ограничување. Љубомир и Лазе Стојкоски - основачи.

Дејности: 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.6, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.7, 51.70, 52, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.5, 52.50, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 52.7, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 72, 72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.5, 72.6, 74.12, 92.34.

Во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица одговара со сиот свој имот.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9683/1999.
(26051)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16143/99, од 05.05.2000 година, во регистарската влошка бр. 02033874?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за проектирање, производство и промет ДОМИС Душко ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје ул."Беласица" бб Скопски саем.

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44,

51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 71.10, 55.30, 55.30/1, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 20.20, 20.10/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 20.30, 20.51, 20.52, 36.63, 20.40, 36.15, 35.12, 45.12, 74.20/4, 74.30, 73.10/1, 74.13, 73.10/2, 72.10, 72.20, 22.12, 22.13, 27.21, 28.75, 28.22, 29.13, 28.74, 28.63, 28.61, 29.72, 29.52, 29.12, 25.21, 14.11, 14.12, 14.21, 21.21, 21.22, 22.21, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Р.Албанија, Р.Бугарија и Р.Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, изведување на градежни работи во странство, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.

Неограничени овластувања, целосна одговорност. Лице овластено за застапување е Горгиев Душко - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16143/1999. (26052)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 8972/1999, од 10.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02037034?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија и услуги АВТО ШКОЛА СТРУГА Сабит и Муамер ДОО увоз-извоз Скопје ул."2-ра Македонска бригада" бр. 80-3/4.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 17.40/1, 17.40/2, 15.82/1, 17.54/1, 17.54/2, 20.10/1, 20.10/2, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.40/5, 74.40, 74.50, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 80.41, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и застапување во прометот со стоки и услуги со странство, реекспорт, консигнација, услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, малограничен промет со стоки и услуги со соседните земји: Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, изведување на инвестициони работи во странство.

Лице овластено за застапување е лицето: Груби Мераљ - управител без ограничување.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8972/1999. (26053)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16626/1999, од 11.09.2000 одина, во регистарската влошка бр. 02033267?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето со ЗТД на Друштвото за производство, превоз на стоки и патници, трговија и услуги ОАЗА Ељхам ДООЕЛ експорт-импорт Кондово, село Кондово.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.15, 22.22, 22.23, 22.25, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.60, 74.12, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.02, 93.05. Од областа на надворешниот промет друштвото ќе се бави со следниве дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, реекспорт, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, вршење на комисиони работи во областа на прометот на стоки и сообраќајот.

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Единствен содружник на друштвото е: Ељхам Хунели од Скопје, с. Кондово, ул."105" бр. 34.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е: Ељхам Хунели од Скопје, с. Кондово, ул."105" бр. 34, управител - без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16626/1999. (26054)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16504/1999, од 24.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 02037319?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги САНЦАК Рахмо ДООЕЛ експорт-импорт с. Батинци, Студеничани.

Дејности: 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.35, 51.37, 51.39, 51.40, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.65, 51.53, 51.45, 51.44, 51.51, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.52, 51.57, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.26, 52.33, 52.50, 50.40/2, 52.12, 65.12/3, 60.22, 60.23, 60.24, 60.21, 60.30, 70.31, 55.40, 55.30, 15.86, 55.30/2, 55.30/1, 15.98, 17.40/1, 18.22, 51.19, 51.18. во надворешнотрговско работење друштвото ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот имот.

Основач и одговорно лице е Рамовиќ Рахмо - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16504/1999. (26055)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2739/99, од 28.06.2000 година, во регистарската влошка бр. 02030280?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги БИЈАТИНА Јовица и др. ДОО Скопје с. Идризово бр. 55.

Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија и услуги "БИЈАТИНА" ДОО Скопје, со седиште во с. Идризово бр. 55 основано со Договор за основање бр. 01/92, Скопје се усогласува со ЗТД како Друштво за трговија и услуги БИЈАТИНА Јовица и др. ДОО Скопје с. Идризово бр. 55.

Основачи: Георгиевски Јовица, Георгиевска Зорка и Горгиевска Стојна.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84. Дејности на надворешнотрговски промет се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на странска стока од консигнациони складови, компензациони работи, малограничен промет, застапување на странски лица.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во прометот одговара со сиот свој имот. Управител без ограничување е Георгиевски Јовица. Го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет. Друштвото има основна главница од 312.900 или 10.100 ДЕМ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2739/1999. (26056)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 17/2001 од 19.11.2001 година се запишува основање на здружението на граѓани - Општинска организација на Црвениот крст Македонски Брод, со седиште во М. Брод на ул. "Маршал Тито" бр. 9.

Целта на здружението е да се чува и унапредува здравјето, здравствената култура и крводарителството, обезбедување на социјална сигурност и солидарност на граѓаните, ублажување и отстранување на последиците од елементарни несреќи, воспоставување и развивање на соработка и солидарност меѓу народите и друго.

Здружението на граѓани Општинска организација на Црвениот крст Македонски Брод е основана согласно Законот на црвениот крст на Република Македонија и истиот согласно член 6 на истиот Закон има својство на правно лице.

Здружението ќе дејствува на подрачјето на Македонски Брод Пласница и Самоков.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е др Лазо Станкоски од Македонски Брод.

Од Основниот суд во Кичево, ЗГФ.бр. 17/2001. (30220)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 15/2001 од 6.11.2001 година се запишува основањето на здружението на граѓани - Здружение за меѓуетничка интеграција и развој "МИР" Кичево со седиште во Кичево на ул. "Тане Цалески" бр. 3/6.

Цели и задачи на здружението е да ги интегрира различните етникуми кои живеат во РМ, да придонесат во развојот и зајакнувањето на граѓанското општество, да ги едуцира и вклучува граѓаните во гра-

ѓанското живеење, општеството и економијата, и да ги поттикнува хармоничните етнички односи и соживот во пошироката општествена заедница.

Здружението на граѓани се организира и ќе делува на подрачјето на град Кичево.

Лице кое е овластено за да го застапува и претставува здружението е лицето Милица Горгиевска од Кичево.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 6.11.2001 година.

Од Основниот суд во Кичево, ЗГФ.бр. 15/2001.

(30221)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 16/2001 од 13.11.2001 година се запишува основање на здружение на граѓани - Клуб на писателите албанци во Кичево "МУГУЛИМА" од Кичево, со седиште во Кичево, ул. "Јордан Пиперка" бр. 76.

Целите и задачите на здружението се да ги образува и заштитува духовните и материјалните вредности на културата, традицијата и традиционалните пишани и непишани обичаи на албанците во Кичево, да се ангажираат за зачувување, заштитата и унапредувањето на духовните и материјалните вредности на албанците во Кичево, како и на културата на сите народи кои живеат во Кичево и да се грижи за модернизација и афирмација на творбите воопшто.

Здружението на граѓани ќе дејствува на подрачјето на град Кичево и неговата околина.

Лице овластено за застапување е Целал Адеми од с. Зајас, Кичево.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 13.11.2001 година.

Од Основниот суд во Кичево, ЗГФ.бр. 16/2001.

(30222)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под реден бр. Рег. бр. 18/2001 за 2001 година се запишува здружение под име: "Сојуз на спортовите на Кавадарци" од Кавадарци, а ќе се залага за:

- утврдување на основната заедничка политика на развојот на спортот во Кавадарци;

- поттикнување и омасовување на развојот на спортот и спортско рекреативните активности и др.

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци на ул. "Западен Булевар" бб, во Спортската сала "Јасмин", Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег.бр. 18/2001.

(30217)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 32/2001, се запишува здружение на граѓани под име: Здружение на одгледувачи на крави "ХОЛШТАЈН" - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: Основна цел на Здружението и друштвата на одгледувачи на крави е унапредување на млекопроизводството преку непосредно запознавање на одгледувачите со современите техники и технологии во краварството. Согледување и искористување на компаративните предности на Општините за развој на краварството. Спроведување и поттикнување на селекција на непродуктивните со продуктивни раси и сорти на крави. Обезбедување на потребни контакти и ангажирање на зоотехнички и ветеринарни служби за навремена, стручна и ефикасна превентивна и куративна заштита на кравите. Негување и развивање на чувство за заемно и меѓусебно помагање на одгледувачите на крави. Други прашања неопходни за просперитет и афирмација на здружението.

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. "Железничка" бб, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Гоко Мувчески од Охрид.

Од Основниот суд во Охрид, Рег.Згф.бр. 32/2001.
(30218)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.Згф. бр. 14/2001, се запишува здружението на граѓани под име: Здружение на граѓани Општинска организација на Црвен Крст - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: чување и унапредување на здравјето и здравствената култура на населението и развој и унапредување на добротелството, заштита и унапредување на човековата средина и развивање и унапредување на активностите за спасување на вода и на планина, да учествува во обезбедување на социјална сигурност и во развивањето на меѓусебната солидарност на граѓаните, воспоставување и развивање на соработка, солидарност и рамноправност меѓу народите во духот на меѓународното почитување и разбирање и воспоставување и зачувување на мирот меѓу народите во духот на хуманоста и солидарноста.

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. "Димитар Влахов" бр. 52, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Никола Маслов од Охрид.

Од Основниот суд во Охрид, Рег.Згф.бр. 14/2001.
(30326)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.Згф. бр. 31/2001, се запишува здружението на граѓани под име: Здружение на граѓани "ВИНО-ЖИТО" - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: Едукација и социјализација на деца и млади низ активности од различни области, афирмација и активирање на младата популација кон промовирање на нивниот интерес, промоција на младинската креативност во сите сфери на човековото живеење, застапување и заштитување на правата на младите воопшто, без оглед на нивната верска или национална припадност, активности и промоција на човековите права и слободи, организирање разновидни активности за развој на демократските процеси во општеството, активности и превентивно дејствување за спречување на девијантните појави во општеството како и болестите на зависност, едуцирање на граѓаните со организирање на семинари, курсеви, програми, јавни промоции и слично, активна работа на полето на екологијата и заштита на животната средина, промовирање на Република Македонија надвор од границите и интегрирање во европските и светските асоцијации.

Седиштето на здружението е на ул. "Егејска" бр. 7/4/7, 6000 - Охрид, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Јулијана Бушиноска со стан на ул. "Егејска" бр. 7/4/7 - Охрид.

Од Основниот суд во Охрид, Рег.Згф.бр. 31/2001.
(30327)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.Згф. бр. 11/01 се запишува здружение на граѓани со назив Здружение на социјални работници од Ресен.

Здружението има за цел развивање и унапредување на методите на социјалната работа, афирмирање на професионална социјална работа, стручно доусовршување на социјалните работници и на нивната материјална положба, разгледување на истата, залагање и ширење на мрежата на организации и служби во областа на социјалната заштита, соработка со прашања од заеднички интерес со општествено хуманитарните организации, стручни здруженија, работни простории и друго.

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен.

Лице овластено за застапување на здружението е Вердин Николовски од Ресен, претседател на здружението.

Од Основниот суд во Ресен, Рег.згф.бр. 11/2001.
(30214)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 12/2001 се врши упис на измената во здружението - Општинска организација на Црвен Крст Ресен, со седиште во Ресен, ул. "Мите Богоевски" регистрирано со решение на овој суд Рег.згф. бр. 7/2000 од 2.03.2001 год. во однос на лицето овластено за застапување, така што наместо лицето Зора Гуровска, се запишува Наташа Веловска-секретар како ново лице овластено за застапување и претставување на здружението.

Од Основниот суд во Ресен, Рег.згф.бр. 7/2000.
(30215)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Донеv Ѓорѓи од Скопје, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 3081/01 објавува дека Трговското друштво за промет и услуги "ДОРИС" Ѓорѓи ДООЕЛ, со жиро сметка 40100-601-365318, отворена при ЗПП Филијала - Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот.
(30212)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л. бр. 246/01 од 06.11.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство промет и услуги "ВАЛКОР" увоз - извоз ДОО од Куманово, ул. "ЈНА" бр. 16, со жиро сметка 40900-601-44892.

За ликвидатор се определува лицето Драган Тасевски од Куманово, ул. "Живко Чало" бр. 92.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(30332)

Ликвидаторот Трајковски Ивица од Куманово, ул. "Н. Револуција" бр. 60 запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 1187/01 објавува дека Друштвото за производство, трговија и превоз ИНА - ТРЕЈД Илија ДООЕЛ увоз - извоз со жиро сметка 40900-601-40760 отворена при ЗПП Филијала - Куманово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот.
(30470)

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4 тел. 454 - 808 запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 2373/01 објавува дека Трговското, производното, монтажно и услужно друштво

КЕРАМЕТАЛ Зоран ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, со жиро сметка 40120-601-91337 отворена при ЗПП Филијала - Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (30358)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л. бр. 375/01 од 27.11.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Здравствена организација - специјалистичка ординација по интерна медицина и гастроентерохепатологија "ГАСТРОМЕДИКА" П.О - Скопје, ул. "Бојмија" бр. 1/1-7, со жиро сметка 40100-603-229.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4 и тел. 452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30330)

Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 2823/01 објавува дека Друштвото за производство и трговија на големо и мало АЛПА ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, ул. "487" бр. 11, со жиро сметка 40100-601-130901 отворена при ЗПП Филијала - Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (30324)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л. бр. 177/01 од 29.11.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "БОРО 96 ГМБХ" ДОО експорт - импорт Скопје, ул. "6" бр. 22, со жиро сметка 40120-601-377027.

За ликвидатор се определува лицето Сузана Лазеска од Скопје, ул. "Петар Ацев" бр. 27/1-1 и тел. 468-213.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30314)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л. бр. 313/01 од 10.10.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост за производство услуги и трговија на големо "ХИДРО - МАК" ДОО увоз - извоз Скопје, ул. "Мечкин Камен" бр. 7.

За ликвидатор се определува лицето Илија Ристевски од Скопје, ул. "Волгоградска" бр. 4-3/4 и тел. 377-254.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до

ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30410)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л. бр. 295/01 од 04.10.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало увоз - извоз производство и услуги "СИКАЛ" ДОО - Скопје, ул. "Горе Горевски" бр. 59-б, со жиро сметка 40100-601-361691.

За ликвидатор се определува лицето Барик Маја од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 38-5/4 и тел. 429-311.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30413)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л. бр. 199/01 од 24.05.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Услужно трговско претпријатие на големо и мало "РЕНОМЕ" ЦО увоз - извоз Скопје, ул. "Горги Сугаре" бр. 8/5-10 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-67406.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитровска од Скопје, ул. "Јани Лукаровски" бр. 10/44 и тел. 171-599.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30430)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л. бр. 283/01 од 26.09.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "УНИМАГ ШОПИНГ" увоз - извоз ДОО - Скопје, ул. "Порта Буџаковец" бр. 3/1, со жиро сметка 40100-601-345631.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2а и тел. 454-154.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од денот по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30444)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. бр. 130/01 од 09.11.2001 година, се отвора ликвидациона постапка над Трговското друштво за трговија КЕБАП ДОО увоз - извоз Струмица.

Ликвидационата постапка над Трговското друштво за трговија КЕБАП ДОО увоз - извоз Струмица, се заклучува.

Имотот на Трговското друштво за трговија КЕБАП ДОО увоз - извоз Струмица, во вкупен износ од 1.305.360 денари се состои од деловен простор со површина од 70,84м² деловен простор се наоѓа на приземје во зграда бр. 1 на КП. бр. 1633 во вредност од 21.000 евра или во денарска противвредност од 1.305.360 денари.

Имотот на друштвото се доделува на содружниците Манчев Митко од Струмица во износ од 11.000 евра или изразено во денари 683.760 денари

и на Пројков Иван од Струмица во износ од 10.000 евра или изразено во денари 621.600 денари.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (28555)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Л. бр. 577/00 донесено од овој суд на 22.11.2001 година, е завршена ликвидацијата над Станмбената задруга "НОВА ГРАДБА" ЦО - Куманово, ул. "11-ти Октомври" бр. 72 и жиро сметка 40900-601-17494 и истото се брише од регистарот на овој суд

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30696)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Л. бр. 781/00 донесено од овој суд на 27.11.2001 година, е завршена ликвидацијата над Трговското претпријатие на големо и мало "ДАНИ ПРОМ С" ДОО - Куманово, ул. "Никшичка" бр. 22 и жиро сметка 40900-601-23105 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30697)

Ликвидаторот Андоновски Митко од Скопје, ул. "Исаија Мажовски" бр 36/II-2 запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 728/01 објавува дека Трговското друштво за трговија и услуги Јоцо Стојанка ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 71/2-9, со жиро сметка 40120-601-424182 отворена при ЗПП Филијала-Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (30519)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1349/99 од 21.03.2000 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ЗОКО - КОМЕРЦ ДА - 96" ДОО увоз - извоз Куманово, ул. "Киро Антевски" бр. 5 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-48160.

За ликвидатор се определува лицето Костовски Јосиф од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр. 80/1-9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30497)

Ликвидаторот Шкелќим Емрулаи од Гостивар, ул. "Ж. Брајковски" бр. 217 запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. 2231/2001 од 14.08.2001 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија, транспорт и туризам "БИТРИ" Зумбри и Шкелќим ДОО експорт - импорт Гостивар, ул. "Ж. Брајковски" бр. 217 и жиро сметка 41510-601-74834 отворена при ЗПП Филијала - Гостивар, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по об-

јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (30721)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Сопственикот Шишков Спасо од Скопје, својата недвижност - нива 4 класа, со површина од 2666м² во м.в. "Пол Пут" на КП. бр. 1102/4, нива 4 класа, со површина од 3492м² во м.в. "Калајдиев Гроб" на КП. бр. 1260/1 КО Горно и Долно Оризари ја продава за цена во износ од 100,00 денари за 1м².

Се повикуваат сосопствениците и сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ирфан Јонузovski општина Чаир Скопје, ул. "2 - ра Македонска Бригада" број 54. (30087)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП. бр. 611/1, план 4, скица 11, на место викано "Кремењарник" нива 6 класа, со вкупна површина од 1260м² во КО Волково, сопственост на Борис Стојановски од Скопје, според П.Л. бр. 3077 КО Волково, за цена од 260,00 денари за 1м²

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (30044)

Се продава недвижниот имот-земјоделско земјиште на КП бр. 1200, план 3, скица 7, м.в. "Среден Пат" култура нива, класа 3, со површина од 28,28м² евидентирано во ПЛ бр. 233 КО Секирци, КП бр. 502 план 6, скица 15, место викано "Чаир" култура нива класа 5, со површина од 10,42м² евидентирана во ПЛ бр. 144 КО Слечче, КП бр. 71, план 2, скица 2, место викано "Долговачким Пут" култура нива, класа 3, со површина од 22,25м², КП бр. 140 план 2, скица 2, место викано "Затока" култура нива, класа 3 со површина од 20,03м², КП бр. 354 план 2, скица 2, место викано "Дунје" култура нива, класа 4, со површина од 10,25м², КП бр. 576, план 4, скица 10, место викано "Корија" култура лозје, класа 5, со површина 4,90м² КП бр. 732, план 3, скица 9, место викано "Село" култура неплодно, со површина од 8,51м² КП бр. 733, план 3, скица 9, место викано "Село" култура овошна градина, класа 3, со површина од 3,70м² КП бр. 811, план 3, скица 6, место викано "Брег" култура нива, класа 5, со површина од 75,57м² КП бр. 819, план 3, скица 6, место викано "Брег" култура нива, со површина од 114,37м² КП бр. 907, план 3, скица 8, место викано "Ендек" култура нива, класа 3, со површина од 30,40м² КП бр. 931, план 3, скица 8, место викано "Шиклевица" култура ливада, класа 3, со површина од 3,45м² КП бр. 981, план 3, скица 8 место викано "Шиклевица" култура нива, класа 3, со површина од 35,00м² сопственост на Цветановски Димитрија Темелко од Прилеп, ул. "Маршал Тито" бр. 108.

Купопродажна цена на горе наведениот имот изнесува 120.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-

вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата и депонирањето на депозитот во висина на износот на продажната цена да ја достават до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. "Гоце Делчев" зграда Македонија локал 14. (30187)

Се разменува земјоделско земјиште и тоа: 1/35 (една идеална триесетпетинка) од лозје на КП бр. 355 на место викано "Метовски Ан" класа 3, со површина од 200м² овошна градина на КП бр. 355 на место викано "Метовски Ан" класа 5, со површина од 2000м², неплодно на КП бр. 355 на место викано "Метовски Ан" со површина од 500м² и нива на КП бр. 355 на место викано "Метовски Ан" класа 6, со површина од 2684м² сите заведени во ПЛ бр. 347 КО Стење сопственост на Николовска Наум Татјана од с. Стење - Ресен.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се разменува во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (30188)

Се разменува земјоделско земјиште и тоа: овошна градина на КП бр. 698 дел на место викано "Село" со површина од 300м² заведена во ПЛ бр. 345 КО Стење сопственост на Митревски Наум Томе од с. Стење - Ресен.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се разменува во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67 Ресен. (30189)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП бр. 497 на место викано "Мало Поле" класа 3, со површина од 1816м² заведена во ПЛ бр. 234 КО Лавци, сопственост на продавачот Гроздановски Панде Војне од с. Перово - Ресен, за цена од 10.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67 Ресен. (30191)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела односно идеален дел КП бр. 7/1-11 и КП бр. 14/26 нива од 5 класа, на м.в. "Теферич" и "Грунаре" со површина од 3480м² во ПЛ бр. 76 КО Лаковица сопственост на Мехмети Керима Зуидеар од с. Лаковица, за купопродажна цена од 77.500,00 денари (седумдесет и седум илјади и песто).

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (30190)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Пресилски Митре од с. Пашино Рувци заведено во ПЛ бр. 7, КО Пашино Рувци број на парцела 494 место викано "Огради" нива класа 2, со површина од 1162м², а цена за 1м² изнесува 35,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Боге Дамески ул. "Кузман Јосифоски" бр. 8, Прилеп. (30192)

Се продава земјоделско земјиште: идеален дел со површина од 326м² од нива во м.в. "Подмоље" со вкупна површина од 1461м² лоцирана на КП бр. 1048 КО Оровник, - нива во м.в. "Подмоље" со површина од 160м² лоцирана на КП. бр. 1047/6. КО Оровник - нива во м.в. "Падина" со површина од 144м² лоцирана на КП. бр. 1049/2 КО Оровник сите за продажна цена од 80,00 денари по 1м² сопственост на Мојсоски Ристо од Охрид, Мојсоски Танас од Охрид, с. Подмолје, Мојсоски Цветко од Охрид с. Подмолје и Чабасоска Елена од Струга.

Се повикуваат сосопствениците и сите соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на понудата на огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Иваноска од Охрид, ул. "Македонски Просветители" бр. 8. (30194)

Се продава земјоделско земјиште: КО Марена КП. бр. 1626, дел 1, план 007, скица 008, место викано "Горни Локи" катастарска култура-лозје, класа 2, со вкупна површина од 4.486м² и КО Марена КП бр. 1626, дел 4, план 007, скица 008, место викано "Горни Локи" катастарска култура - лозје, класа 3, со вкупна површина од 2.961м² во сопственост односно сосопственост на Илов Димо и Мара Цветкова од Кавадарци, видно од Имотен лист бр. 441 и 233 издаден од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 50,00 денари за 1м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексев" бб, Кавадарци. (30196)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 4138/1, план 9, скица 58, м.в. "Осијне" класа 2, со површина од 2021м² и нива на КП бр. 4138/2 план 9, скица 58, м.в. "Осијне", класа 2, со површина од 2021м², КО Пирава сопственост на Пеев Владимир од Скопје, за цена од 70.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6 во Гевгелија. (30198)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 3597, план 9, скица 51, м.в. "Чаири" класа 2, со површина од 624м² нива на КП бр. 4094, план 9, скица 57, м.в. "Јазо" класа 2, со површина од 2299м² и нива на КП бр. 4102, план 9, скица 58, м.в. "Јазо" класа 2 со површина од 1016м² во КО Пирава, сопственост на Чалкова Деса од Гевгелија за цена од 70.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, во Гевгелија. (30199)

Се продава земјоделско земјиште:

1. Имотен лист бр. 18105 КО Долно Којнаре, на име Павловски Драган КП бр. 1004, ливада, класа 4, м.в. "Зебарник" површина 443м² КП бр. 981, нива класа 4, м.в. "Зебарник" површина 1560м² КП бр. 981, нива, класа 3, м.в. "Зебарник" површина 1969м² КП бр. 981, шума, класа 3, м.в. "Зебарник" површина 120м² КП бр. 958, шума, класа 3, м.в. "Зебарник" површина 130м² КП бр. 958, пасиште, класа 3, м.в. "Зебарник" површина 4121м²

2. Идеална 1/3 (една третина) од Имотен лист бр. 18104 КО Долно Којнаре, на име Павловски Драган, КП бр. 957, нива класа 3, м.в. "Зебарник" површина 1624м² КП бр. 956, шума, класа 3, м.в. "Зебарник" површина 283м² КП бр. 955 нива класа 3, м.в. "Зебарник" површина 5614м² КП бр. 954, шума, класа 3, м.в. "Зебарник" површина 331м² КП бр. 953/2, нива класа 4, м.в. "Зебарник" површина 5033м² КП бр. 979, шума класа 3, м.в. "Зебарник" површина 301м² КП бр. 980, нива класа 3, м.в. "Зебарник" површина 4151м² КП бр. 1005, ливада класа 3, м.в. "Зебарник" површина 1524м². Купопродажна цена е 30,00 денари за 1м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11-ти Октомври" бр. 4. (30200)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 331/697 идеален дел од КП бр. 4724 нива од 1 класа на м.в. "Питарница" со површина од 3485м² заведена во ПЛ бр. 6390 КО Гостивар, сопственост на Мемеди Ајет Фазли од с.Балиндол, за купопродажна цена од 107.900,00 денари (сто седум илјади и девесто).

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/98) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи соземјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр 5-А. (30328)

Се продава нива во реонот на КО Мирковци во Имотен лист бр. 2124 парцела 3121 во месноста "Долна Река" класа 3, со површина од 950м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со нивата што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство. Понудата е 60.000,00 денари.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до Стојанче Величковски - Скопје, бул. "Кузман Јосифовски Питу" 15/1 - 9. (30117)

Се врши продажба на земјоделско земјиште КП. бр. 843, план 5, скица 12, место викано "Кривина" култура нива, класа 4, површина од 5080м² и КП бр. 844 план 5, скица 12 м.в. "Кривина" култура шума класа 4, со површина од 520м² во КО Огњанци, сопственост на Маринковиќ Лила од Скопје, с. Радишани бр. 151, по цена од 15 германски марки од 1м² во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, Трговски центар Автокоманда, општина Гази Баба, Скопје. (30311)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП бр. 392/6, план 3, скица 1, на место викано "Црквиште" нива 3 класа со вкупна површина од 1000м² во КО Волково, сопственост на Петар Коджманов од Скопје, според ПЛ бр. 2466 КО Волково, за цена од 320,00 денари за 1м².

Се повикуваат задничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (30299)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош издаден од УВР - Куманово на име Рамадани Ружди, с. Матејче. (30533)

Пасош бр. 1438595 на име Муриќ Алма, с. Житоше, Крушево. (30882)

Пасош бр. 1511233 на име Назлије Хусеини, ул. "Борче Кочовски" бр. 61. (30031)

Пасош бр. 734930 на име Незир Хусеини, ул. "Борче Кочовски" бр. 61. (30030)

Пасош бр. 164580 на име Сулејмани Исмаил, ул. "Јордан Златаноски" бр. 75, Тетово. (30159)

Пасош бр. 304462/94 издаден од УВР - Тетово на име Залевски Саша, ул. "С.Т.Таска" бр. 9, Тетово. (30408)

Пасош бр. 1182567 на име Соња Попчева, Струмица. (30411)

Пасош бр. 1515499/01 издаден од УВР-Скопје на име Незир Рамчиловик, с. Д. Коњаре, Скопје. (30425)

Пасош бр. 1069063/97 издаден од УВР-Скопје на име Ангеловски Сашко, ул. "С.Ковачевиќ" бр. 55, Скопје. (30428)

Пасош бр. 1482305 издаден од УВР - Тетово на име Адеми Џанан, ул. "М.Ацев" бр. 70, Тетово. (30436)

Пасош бр. 094659/96 издаден од УВР - Скопје на име Миланковска Жаклина, ул. "Разловачко Востание" бр. 5, Скопје. (30457)

Пасош бр. 1139256/98 издаден од УВР Скопје на име Вақлинови Јован, ул. "Бранислав Нушиќ" бр. 4, Скопје. (30488)

Пасош бр. 1195491/99 издаден од УВР-Скопје на име Попчевски Владимир, бул. "Ј. Сандански" бр. 96-1/8, Скопје. (30490)

Пасош бр. 1542116 издаден од УВР - Велес на име Дејан Ѓорѓиев, ул. "Марксва" бр. 27/2, Велес. (30492)

Пасош бр. 554848/95 издаден од УВР - Скопје на име Вақлинови Ангелка, ул. "Бранислав Нушиќ" бр.4, Скопје. (30493)

Пасош бр.1089161/98 издаден од УВР - Скопје на име Беќир Усни, ул. "188" бр. 20, Скопје. (30491)

Пасош бр. 302116/94 издаден од УВР - Гостивар на име Ибиши Насир, Гостивар. (30511)

Пасош бр. 1383412 на име Хасим Бисљими, с.Селце, Тетово. (30517)

Пасош бр. 1297569 на име Цветковска Јулијана, с. Подмоле, Охрид. (30532)

Пасош бр. 179295 издаден од ОВР - Кочани на име Ѓул Саќина, ул. "Јане Сандански" бр. 9, Берово. (30595)

Пасош бр. 1576067/01 издаден од УВР-Скопје на име Џеват Алијовски, с.Љубин, ул. "104" бр.3, Скопје. (30619)

Пасош бр. 1173352/99 издаден од УВР-Скопје на име Сали Нерагим, с. Сарај, ул. 20 бр. 39, Скопје. (30629)

Пасош бр. 1662452/01 издаден од УВР-Скопје на име Нације Адем, ул. "В.Дизни" бр. 6 б, Скопје. (30634)

Пасош бр. 0996115 издаден од УВР - Скопје на име Лековиќ Ибрахим, ул. "Б.Стефковски" бр. 93-1/18, Скопје. (30645)

Пасош бр. 0697444 издаден од УВР-Струмица на име Проксцх Митра, с. Градско Балдовци, бр. 14, Струмица. (30663)

Пасош бр.1070076/97 издаден од УВР-Струмица на име Трајков Јосиф, ул. "Маврово" бр. 28, Струмица. (30665)

Пасош бр. 0486195/94 издаден од УВР - Струмица на име Зимбаков Ѓорге, с. Босилово бр. 163, Струмица. (30667)

Пасош бр.741574/96 издаден од УВР-Гостивар на име Фегаи Шинази, с.Неготино-Полошко, Гостивар. 30712

Пасош бр. 1025863 издаден од УВР - Скопје на име Шабани Исни, с. Студеничани, Скопје. (30714)

Пасош бр. 751067/95 издаден од УВР - Скопје на име Нерџиван Акуни, ул. "Гарибалди" бр. 40, Скопје. 30716

Пасош бр. 992522 издаден од УВР - Скопје на име Гони Муртези, ул. "Х.Џефировиќ" бр. 7/7, Скопје.30718

Пасош бр. 459779 на име Сулејман Алиу, с.Чегране, Гостивар. (16538)

Пасош бр. 1430777 на име Џемал Шабани, с.Боговиње, Тетово. (25670)

Пасош бр. 1243729/99 издаден од УВР - Скопје на име Хашим Фаризи с. Сарај ул. 10 бр.64 ц, Скопје. (30693)

Пасош бр. 1604701/01 издаден од УВР - Скопје на име Кисковска Јелена ул. Карл Хрон бр. 6, Скопје. (30702)

Пасош бр. 0726264 издаден од УВР - Скопје на име Чалковиќ Назим ул. Хо Ши Мин бр. 371, Скопје. (30724)

Пасош бр. 947188/96 издаден од УВР - Скопје на име Беќир Везира ул. 6 бр.20 с. Инџиково, Скопје. (30725)

Пасош бр. 1639327/01 издаден од УВР - Скопје на име Беќир Емине ул.6 бр. 20 с. Инџиково, Скопје. (30726)

Пасош бр. 1606442/01 издаден од УВР - Скопје на име Беќир Назифа ул. 6 бр. 20 с. Инџиково, Скопје. (30727)

Пасош бр. 1608652/01 издаден од УВР - Скопје на име Беќири Елез ул. Маџари бр. 20, с. Инџиково, Скопје. (30728)

Пасош бр.1430777 доплата издаден од УВР - Тетово на име Џедал Шабани - да не се објавува доплата за 25670 с. Боговиње, Тетово. (30733)

Пасош бр. 1374267 издаден од УВР - Куманово на име Сулејмани Атифете ул. Илинденска бр. 2-4/17, Куманово. (30738)

Пасош бр. 1586336 издаден од УВР - Куманово на име Сулејмани Исмет ул. Илинденска бр. 2-4/17, Куманово. (30739)

Пасош бр. 1456523/00 издаден од УВР - Скопје на име Далипи Тефик ул. "Брсјачка буна" бр. 122, Скопје. (30740)

Пасош бр. 933513 издаден од УВР - Куманово на име Шефкети Сељајдин ул. К. Мисирков бр. 20, Куманово. (30745)

Пасош бр. 1344309/00 издаден од УВР - Куманово на име Мухарем Захири ул. "др. Рибар" бр. 65, Куманово. (30757)

Пасош бр. 0127786 издаден од УВР - Скопје на име Мустафа Мехмед ул. Л. Геров бр. 4 а, Скопје. (30769)

Пасош бр. 947723/96 издаден од УВР - Скопје на име Владимир Василов ул. Рилски Конгес бр. 35, Скопје. (30782)

Пасош бр. 1480264 издаден од ОВР - Кочани на име Павле Гоџевски Оризари, Кочани. (30786)

Пасош бр. 1085031 на име Боба Јованоски ул. "К. Волнароски" бр. 135, Прилеп. (30788)

Пасош бр.1210440 издаден од УВР - Куманово на име Салихи Муса Черкеско Село, Куманово. (30787)

Пасош бр. 0604851 издаден од УВР - Скопје на име Чахиљ Бафтири ул. Ц. Кенеди бр. 3 б, Скопје. (30789)

Пасош бр. 0488410 на име Рамиз Бајрамов, Радовиш. (30798)

Пасош бр. 0965388 издаден од УВР - Скопје на име Трајковски Спасе ул. Драчевска бр. 121, Скопје. (30802)

Пасош бр. 1352361 на име Беќим Абди ул. "161" бр. 16, Тетово. (30811)

Пасош бр. 0322072 издаден од УВР - Скопје на име Јаковски Илија ул. Ф. Рузвелт бр. 4/3 а-27, Скопје. (30825)

Пасош бр. 231812 издаден од УВР - Гостивар на име Берадин Медити с. Добридол, Гостивар. (30827)

Чекови од тековна сметка бр. 26917-15, чековите од бр. 26728785 до 26728804 издадени од Стопанска Банка АД Скопје на име Олимпијада Штајдуар, Скопје. (30506)

Чекови од тековна сметка бр. 11263978, чековите бр. 1601088 и 1601089 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Михајловски Киро, Скопје. (30604)

Чекови од тековна сметка бр. 09620881, чекот бр. 0005005854565, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Љубиша Петровски, Скопје. (30624)

Чекови од тековна сметка бр. 12007589, чековите бр. 57769, 57770, 57771 и 57772, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Арсова Сузана, Скопје. (30797)

Чекови од тековна сметка бр. 11802721, чековите од бр. 4741118 до 4741127, 4741129, 1912855, 3680195 и 4024471, издадени од Комерцијална банка АД Скопје, на име Делевски Ѓорѓи, Скопје. (30822)

Работна книшка издадена од Скопје на име Сефедин Мустафовиќ с. Д. Свиљаре, Скопје. (30423)

Работна книшка на име Феим Рамо н. Теферич, Струга. (30475)

Работна книшка на име Дура Хамид, Скопје. (30501)

Работна книшка на име Насер Селими, Скопје. (30502)

Работна книшка на име Јусуфи Муамед Врапчиште, Гостивар. (30479)

- Работна книшка на име Лесовски Ангелчо, Делчево. (30481)
- Работна книшка на име Стојановска Гордана ул "Б. Миладиновци" бр 36, Прилеп. (30482)
- Работна книшка на име Горан Манасиевски, Штип. (30486)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Фонда Хасан, Скопје. (30531)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Тодоровска Сузана, Скопје. (30545)
- Работна книшка на име Шабан Саити, Скопје. (30720)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Зекије Селими с. Чифлик, Скопје. (30708)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Ангелова Валентина, Скопје. (30732)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Ризвановиќ Хасрет с. Батинци, Скопје. (30747)
- Работна книшка издаден од Скопје на име Савов Игор, Скопје. (30749)
- Работна книшка на име Блага Чавдаровска ул. "22-ри Јули" бр. 6, Б-ЛА, Битола. (30758)
- Работна книшка на име Мојановски Александар, Битола. (30759)
- Работна книшка на име Здравески Василе, Прилеп. (30760)
- Работна книшка на име Ковачки Зоранчо, Делчево. (30768)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Керамитчиева Лилјана, Скопје. (30780)
- Работна книшка на име Митреска Виолета ул. "Егејска" бр. 35, Кичево. (30784)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Соња Надакова, Скопје. (30790)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Трасковски Спасе ул. Драчевска бр. 121, Скопје. (30803)
- Работна книшка на име Бајрами Измир с. Делогожди, Струга. (30840)
- Работна книшка на име Слаѓан Антиќ с. Г. Коњаре, Куманово. (30841)
- Работна книшка на име Димовски Љупчо, Ресен. (30843)
- Работна книшка на име Ангелина Барлеска ул. "Моша Пијаде" бр. 250, Прилеп. (30844)
- Работна книшка на име Стаменкова Снежана Оризари, Кочани. (30847)
- Работна книшка на име Стојановска Христина ул. "М. Пупин" бр. 71, Куманово. (30851)
- Работна книшка на име Имероски Шефит, Мак. Брод. (30852)
- Воена книшка на име Зоран Гавриловски, Скопје. (30503)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Милошевски Маријан, Скопје. (30615)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Спировски Валентино, Скопје. (30684)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Петровски Александар, Скопје. (30685)
- Воена книшка на име Николовски Орце с. Кетеново, Кратово. (30845)
- Воена книшка на име Велковски Љупчо, Велес. (30846)
- Воена книшка на име Нацев Миле ул. "Б. Горев" бр. 104 Б/6, Велес. (30853)
- Воена книшка на име Звонко Коревски, Скопје. (30876)
- Воена книшка на име Љупчо Стојковски, Скопје. (30877)
- Свидетелства за I, II, III, IV година и диплома за завршено средно образование издадени од "Моша Пијаде" средно економско училиште на име Златко Наумовски, Скопје. (30504)
- Свидетелство издадено од ДСУ Наце Буѓони на име Бојковски Гордон с. Биљановце, Куманово. (30477)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Стоименова Нада с. Трсино, Винаца. (30480)
- Свидетелства за 1, 2, 3 година издадени од Киро Бурназ на име Тасиќ Горан с. Матејче, Куманово. (30483)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Трајко Иванов с. Борисово, Струмица. (30513)
- Свидетелство издаден од ОУ. "Васил Главинов" на име Севдил Алиловски с. Бузалково, Велес. (30514)
- Свидетелство за завршено средно образование издадено од ги. "Ј. Б. Тито" Скопје на име Ризваовиќ Хасрет, Скопје. (30586)
- Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "Братско единство" с. Батинци - Скопје на име Мекиќ Ислам, Скопје. (30587)
- Индекс бр. 396/2000 издаден од Електротехнички факултет Скопје на име Ташевски Петре, Скопје. (30525)
- Индекс бр. 7523 издаден од факултет Б.М. Ф. - Биологија - Скопје на име Крстевска Елизабета с. Вратница, Тетово. (30529)
- Индекс бр. 12802 издаден од Медицински факултет Скопје на име Марковиќ Савица, Тетово. (30543)
- Диплома на име Реџепа Недим, Тетово. (30484)
- Диплома на име Аљит Мемеди с. Лојане, Куманово. (30485)
- Диплома издадена од Машински факултет - Скопје на име Михаилов Блажо с. Н. Истевник, Делчево. (30614)
- Свидетелство за 8 одделение на име Рамо Фаим с. Радолишта, Струга. (30748)
- Свидетелство на име Кибарет Даути с. Шум, Струга. (30753)
- Свидетелство на име Зендел Мурати с. Шум, Струга. (30754)
- Свидетелство на име Фатон Демири, Тетово. (30755)
- Свидетелство на име Реџепоски Ордурн, Прилеп. (30773)
- Свидетелство на име Музафер Деликанин с. Лажани, Прилеп. (30774)
- Свидетелство на име Терзиски Тимко, Берово. (30777)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Јовановски Драган с. Егри, Битола. (30848)
- Свидетелство за 8 одделение на име Мишев Звонко ул. "Игмански" бр. 63, Велес. (30854)
- Ученичка книшка издадена од Медицинско училиште др. Панче Караџов - Скопје на име Муртезани Нуране, Скопје. (30878)
- Индекс бр. 89 издаден од Архитектонски факултет-Скопје на име Теодосијевски Чедомир, Куманово. (30781)
- Диплома издадена од Економски факултет - Скопје на име Зафировски Тони, Скопје. (30683)
- Диплома за средно образование на име Артан Полозани с. Бидјево, Струга. (30750)
- Диплома на име Волнароска Даниела ул. "Савска" бр. 92, Прилеп. (30761)
- Диплома на име Сејфула Асипи, Тетово. (30772)
- Диплома на име Нофитоска Лидија ул. "С. Крстевски" бр. 35, Гостивар. (30775)
- Диплома за 3 и 4 степен на име Петров Кире ул. "Јајце" бр 77, Штип. (30778)
- Диплома за средно образование на име Буровски Митко, Берово. (30779)
- Здравствена книшка на име Дестанов Ердан, Велес. (30765)
- Здравствена книшка на име Мустафова Мурадије с. Сливник, Велес. (30767)

Здравствена книшка на име Петковски Тони,
Битола. (30770)

Здравствена книшка на име Степаноска Ангелина
ул. "Смилевска" бр. 37, Битола. (30771)

Здравствена книшка на име Индов Панче, Велес.
(30849)

Здравствена книшка на име Костадинова Павлина
ул. "И Чопела" бр. 8, Битола. (30850)

Здравствена книшка на име Митева Снежана,
Пробиштип. (30478)

Здравствена книшка на име Величковски Сашко с.
Иванковци, Велес. (30515)

Чековна картичка бр. 1097/97 и чекови од бр.
0000193001 до 0000193005 и чек бр. 0000092152
издадени од Македонска банка на име Камбуровски
Стојче с. Подмочани, Ресен. (30783)

Даночна картичка бр. 5030990105469 издадена од
Управа за приходи Скопје на име ТП Цеца, Скопје.
(30409)

Даночна картичка бр. 4030998177315 издадена од
Управа за приходи Скопје на име ИВ Комерц, Скопје.
(30461)

Даночна картичка бр. 4030994385438 издадена од
Управа за приходи на име ТД "ЛЕДИ КОМ" Идриз
ДООЕЛ, Скопје. (30496)

Даночна картичка бр. 5030999195029 издадена од
Управа за приходи на име ТП "ЕЛЕГАНТ", Скопје.
(30498)

Даночна картичка бр. 5030988107802 издадена од
Управа за приходи на име "ПИЦЕРИЈА 511", Скопје.
(30499)

Даночна картичка бр. 4030985262072 издадена од
Управа за приходи на име АД "Рударски институт",
Скопје. (30500)

Даночна картичка бр. 4030992207947 издадена од
Управа за приходи Скопје на име Лесно промет,
Скопје. (30476)

Даночна картичка бр. 4030994134338 издаден од
Управа за приходи Скопје на име Витановски Јованчо
ДООЕЛ, Скопје. (30487)

Даночна картичка бр. 5030993123255 издадена од
Управа за приходи Скопје на име адвокат Дуковска
Емилија, Скопје. (30508)

Даночна картичка бр. 4030994141679 издадена од
Управа за приходи Скопје на име Л. С., Скопје. (30509)

Даночна картичка бр. 4030994346130 издаден од
Управа за приходи Скопје на име Синдикат на ЈЗО
"Здравствен дом на Скопје", Скопје. (30510)

Даночна картичка бр. 5030986105330 издаден од
Управа за приходи Скопје на име "Хидротерм",
Скопје. (30512)

Даночна картичка на име Златковиќ Драгољуб,
Куманово. (30520)

Даночна картичка на име "ШЕКСПИР" ДООЕЛ,
Струмица. (30521)

Даночна картичка на име Божиновска Светлана ул.
"О. Револуција" бр. 26-2/8, Куманово. (30522)

Даночна картичка бр. 4030993137074 издаден од
Управа за приходи Скопје на име "Дермика", Скопје.
(30523)

Даночна картичка на име "ОКА" ДООЕЛ,
Струмица. (30524)

Даночна картичка на име Ѓеоргиев Ванчо Атанас,
Струмица. (30526)

Даночна картичка бр. 4030995137420 издаден од
Управа за приходи - Скопје на име ДПТУ "Тара - ВВ",
Скопје. (30534)

Даночна картичка бр. 4030995341485 издаден од
Управа за приходи Скопје на име Здруж. за еман.
солидар. и едн. на жените, Скопје. (30631)

Даночна картичка бр. 4030999378375 издаден од
Управа за приходи на име "ХАРМОНИКА" ДООЕЛ,
Скопје. (30719)

Даночна картичка бр. 4030995232104 издадена од
Управа за приходи Скопје на име "Ремзи 95", Скопје.
(30687)

Даночна картичка бр. 4030994125231 издадена од
Управа за приходи Скопје на име Меда компани,
Скопје. (30723)

Даночна картичка бр. 4030994272331 издадена од
Управа за приходи Скопје на име ДТУ Интер Маг,
Скопје. (30729)

Даночна картичка бр. 4030996177468 издадена од
Управа за приходи Скопје на име "Китка" еколошко
друштво, Скопје. (30730)

Даночна картичка бр. 4030993176070 издадена од
Управа за приходи Скопје на име ТД "Зери" ДОО,
Скопје. (30751)

Даночна картичка бр. 4030992259729 издадена од
Управа за приходи Скопје на име ТД "Лореал",
Скопје. (30752)

Даночна картичка на име Сојуз на Невладини
Организации, Велес. (30762)

Даночна картичка на име ТП. "ЖАН - ВЕСТ" с.
Отовица, Велес. (30764)

Даночна картичка бр. 4030993110478 издадена од
Управа за приходи - Скопје на име Вимас ДООЕ
Васе, Скопје. (30766)

Даночна картичка бр. 4030994234995 издадена од
Управа за приходи - Скопје на име Елан - М Аница
ДООЕЛ, Скопје. (30776)

Даночна картичка бр. 5030999196815 издадена од
Управа за приходи - Скопје на име Забавни игри
Никола Бранислав Митевски, Скопје. (30793)

Даночна картичка на име Основна синдикална
органи при ОУ "Кирил и Методи", Струмица. (30799)

Даночна картичка бр. 4027999125468 на име "БИРО
92" ДООЕЛ, Струмица. (30800)

Даночна картичка на име ТД "Бали", Кичево.
(30801)

Даночна картичка бр. 4030993269019 издадена од
Управа за приходи - Скопје на име "Клик" ДОО,
Скопје. (30815)

Даночна картичка бр. 5030997139660 издадена од
Управа за приходи Скопје на име Фризерски Салон
"Бети", Скопје. (30828)

Даночна картичка бр. 4030994164237 издадена од
Управа за приходи Скопје на име ССФМУ, Скопје.
(30839)

Даночна картичка бр. 4030992126575 издаден од
Управа за приходи Скопје на име Мак -
Индустријалимпорт, Скопје. (30842)

Даночна картичка бр. 4030000380688 издаден од
Управа за приходи на име "ТРАНС 2000" Самоиловиќ
с. Батинци, Скопје. (30872)

Даночна картичка бр. 4030000381447 издаден од
Управа за приходи на име "АС - КОМА 2000" с. Д.
Коњари, Скопје. (30873)

Даночна картичка бр. 4030993358437 издаден од
Управа за приходи на име "Меко - Транс", Скопје.
(30874)

Даночна картичка бр. 4030000404021 издаден од
Управа за приходи на име "М - АНЕС" ДООЕЛ,
Скопје. (30875)

Огласот за чекови од тековна с-ка бр. 5736/08 на име
Вера Сомрова, Охрид, објавен во "Службен весник на
РМ" бр. 24/2001 се сторнира. (6671)

Огласот за чекови од тековна с-ка бр. 444322 до бр.
444336 на име Попоска Елисавета, Охрид, објавен во
"Службен весник на РМ" бр. 21/2001 се сторнира. (4716)

Огласот за чекови од тековна с-ка бр. 11109/09 на
име Елисавета Попоска, Охрид, објавен во "Службен
весник на РМ" бр. 27/2001 се сторнира. (7460)

Огласот за чекови од тековна с-ка бр. 725-57 на име
Наумоски Дарко, Охрид, објавен во "Службен весник
на РМ" бр. 27/2001 се сторнира. (7461)

ОБЈАВА

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД "Борец" с. Лешок - Тетово

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за приватизација, на седницата одржана на 31.10.2001 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, во согласност со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на АД "Борец" с. Лешок, Тетово секој работен ден од 08. до 14 часот.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството за здравство - Фондот за здравствено осигурување - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-7135/2**ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

2. Предмет на набавката се преврзочен материјал, за потребите на јавните здравствени организации во Република Македонија.

3. Спецификацијата со количините и видот на материјалите што се предмет на набавката дадени се во тендерската документација.

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, соба бр. 15, ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 40100-640-37 - Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака за тендерска документација. Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент Народна банка на Македонија.

5. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековити средства и медицинска опрема ("Службен весник на РМ" бр. 21/98).

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки.

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од денот на поднесувањето.

8. Понудата е делива.

9. Испораката на материјалите што се предмет на набавката ќе се врши sukcesивно според потребите на наарачателот.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име на понудувачот,
- спецификација со количината и видот на материјалите што се нудат,
- производител и земја на потекло,
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник,
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќањето да не е помал од 120 дена од денот на испораката).

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки).

2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:

- список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период,

- опис на технички постројки на понудувачот (магацински простор и расположиви средства за транспорт),

- посочување на вклучени технички (стручни) лица задолжени за материјалите што се нудат.

3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодветен документ дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.

4. Документ (решение) за регистрација за вршење на дејноста издадено од Министерството за здравство.

5. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни или овластени дистрибутери од производителот со чии производи учествуваат.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверена копија од нотар.

Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

- упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик,

- најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост),

- сертификат за квалитет,

- сертификат за продажба.

Квалитетот и исправноста на материјалите како битен предуслов за одлучување ќе ги цени комисијата на купувачот именувана исклучиво за оваа намена.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.

3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 дивизија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 26.12.2001 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко краен корисник.

Квалитетот и исправноста на материјалите како битен предуслов за понатамошно разгледување и одлучување на финансискиот дел од понудата ќе ги цени комисија на купувачот именувана исклучиво за оваа намена.

ГАРАНЦИЈА

Понудувачот заедно со понудата мора да достави и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака "за учество на повик бр. _____".

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на отворањето на понудите.

РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 26.12.2001 година.
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 26.12.2001 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.
2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и тендер документацијата, нема да бидат разгледувани.
3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигнат од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството за здравство - Фондот за здравствено осигурување - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-7136/2**ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија.
2. Предмет на набавката се кеси за крв, за потребите на јавните здравствени организации во Република Македонија.
3. Спецификацијата со количините и видот на материјалите што се предмет на набавката дадени се во тендерската документација.
4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, соба бр. 15, ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 40100-640-37 - Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака за тендерска документација. Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент Народна банка на Македонија.
5. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековити средства и медицинска опрема ("Службен весник на РМ" бр. 21/98).
6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки.
7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од денот на поднесувањето.
8. Понудата не е делива.
9. Испораката на материјалите што се предмет на набавката ќе се врши sukcesивно според потребите на начарателот.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- Понудата треба да ги содржи следните податоци:
- име на понудувачот,
 - спецификација со количината и видот на материјалите што се нудат,
 - производител и земја на потекло,
 - цена во денари со сите давачки франко краен корисник,
 - начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќањето да не е помал од 120 дена од денот на испораката).

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки).
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:
 - список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период,
 - опис на технички постројки на понудувачот (магацински простор и расположиви средства за транспорт),
 - посочување на вклучени технички (стручни) лица задолжени за материјалите што се нудат.
3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодветен документ дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.
4. Документ (решение) за регистрација за вршење на дејноста издадено од Министерството за здравство.
5. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни или овластени дистрибутери од производителот со чии производи учествуваат.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверена копија од нотар.

Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

- упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик,
- најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост),
- сертификат за квалитет,
- сертификат за продажба.

Квалитетот и исправноста на материјалите како битен предуслов за одлучување ќе ги цени комисијата на купувачот именувана исклучиво за оваа намена.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.
3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 дивизија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 25.12.2001 година до 11,00 часот.
4. Секој учесник може да достави само една понуда.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко краен корисник.
- Квалитетот и исправноста на материјалите како битен предуслов за понатамошно разгледување и одлучување на финансискиот дел од понудата ќе ги цени комисија на купувачот именувана исклучиво за оваа намена.

ГАРАНЦИЈА

Понудувачот заедно со понудата мора да достави и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака "за учество на повик бр. _____".

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на отворањето на понудите.

РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 25.12.2001 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 25.12.2001 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и тендер документацијата, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигнат од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за здравствено осигурување - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-7102/2

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

2. Предмет на набавката се цитостатици, за потребите на јавните здравствени организации во Република Македонија.

3. Спецификацијата со количините и видот на материјалите што се предмет на набавката дадени се во тендерската документација.

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, соба бр. 15, ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 40100-640-37 - Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака за тендерска документација. Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент Народна банка на Македонија.

5. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековити средства и медицинска опрема ("Службен весник на РМ" бр. 21/98).

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки.

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од денот на поднесувањето.

8. Понудата е делива.

9. Испораката на материјалите што се предмет на набавката ќе се врши sukcesивно според потребите на наarachателот.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име на понудувачот,
- спецификација со количината и видот на материјалите што се нудат,
- производител и земја на потекло,
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник,
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќањето да не е помал од 120 дена од денот на испораката).

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки).

2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:

- список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период,

- опис на технички постројки на понудувачот (магацински простор и расположиви средства за транспорт),

- посочување на вклучени технички (стручни) лица задолжени за материјалите што се нудат.

3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодветен документ дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.

4. Документ (решение) за регистрација за вршење на дејноста производство или промет на големо со лекови издадено од Министерството за здравство.

5. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни или овластени дистрибутери од производителот со чии производи учествуваат.

6. Сертификат од Светска здравствена организација (СЗО сертификат).

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверена копија од нотар.

Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

- упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик,

- најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост),

- сертификат за квалитет.

Квалитетот и исправноста на материјалите што се предмет на набавката ќе ја цени комисијата на понудувачот при секоја испорака.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.

3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 дивизија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 24.12.2001 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Квалитетот и исправноста на материјалите како битен предуслов за понатамошно споредување и одлучување ќе ги цени комисијата на купувачот именуван исклучиво за оваа намена.

Критериум за избор на најповолен понудувач ќе биде:

- цена со сите давачки франко краен корисник.

ГАРАНЦИЈА

Понудувачот заедно со понудата мора да достават и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака "за учество на повик бр. _____".

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на отворањето на понудите.

РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 24.12.2001 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 24.12.2001 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и тендер документацијата, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигнат од купувачот.

Комисија за јавни набавки

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ФОНД ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ
ПАТИШТА

Регионален проект за патишта во Македонија

ПОВИК ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА

**ИЗГРАДБА НА АВТОПАТ Е-75
ДЕЛНИЦА: СМОКВИЦА - ГЕВГЕЛИЈА, ФАЗА I
КМ. 1145+250 - КМ. 1156+478**

Овој повик за претквалификација е изготвен согласно Препораките за набавки за овој проект, кои што се објавени во Procurement Opportunities од страна на EBRD: Препораки за набавки, на 24.10.2001 година.

Фондот за магистрални и регионални патишта, во натамошниот текст: "Инвеститорот" има намера средствата од заемот од Европската Банка за обновување и развој, во натамошниот текст: "Банката", да ги намени за Регионалниот проект за патишта во Македонија.

Инвеститорот бара компаниите здружени за заеднички настап (Joint-Venture) кои ќе учествуваат на претквалификацијата да поднесат понуди за следниот договор, кој ќе биде финансиран со дел од средствата од заемот:

- Делницата Смоквица - Гевгелија, во должина од 11.23 km е дел од Транс Европскиот патен коридор X. Во согласност со Главниот проект, изработен од страна на Scetauroute (Франција), предвидено е изградбата на оваа делница да биде извршена во 2 фази. Со овој договор се планира реализација на Фаза I, што значи изградба на еден нов коловоз, кој што е во непосредна близина на постојниот магистрален пат. Терен: рамничарски. Предложен период за изградба: 24 месеци.

Претквалификацијата и поднесувањето на понуди за договорот кои ќе бидат финансирани со средствата од заемот добиен од банката, е отворен за сите компании и здруженија на компании за заеднички настап, од било која земја.

Средствата од заемот од Банката не може да бидат употребени за плаќања на лица или ентитети или за било каков увоз на стока, ако таквото плаќање или увоз е забрането со одлука од Советот за безбедност на Обединетите нации, презентирани во Глава VII од Повелбата на Обединетите нации.

Документите за претквалификација може да се добијат на адресата наведена подолу во текстот, по плаќање на неповратна сума од 5000 македонски денари (МКД) или еквивалентен износ во конвертибилна валута.

За плаќање во МКД:

Примател: Фонд за магистрални и регионални патишта - Скопје, Стопанска банка АД - Скопје, кеј "Димитар Влахов" 4, Скопје, број на жиро сметка 40100-661-58, единствен даночен број 4030981217633.

За плаќање во конвертибилни валути:

Корисник: Фонд за магистрални и регионални патишта - Скопје, Стопанска банка АД Скопје. Адреса: Сектор за надворешни работи, кеј "Димитар Влахов" 4, Скопје

SWIFT ADDRESS: STOB MK 2X/2665
TELEX: 389 2 51 140; 51 472; 51 226
TELEFAX: 389 2 113-263
TELEPHONE: 389 2 115-322 local 4138

На барање, документите ќе бидат испратени по брза пошта, но инвеститорот нема да прифати одговорност во случај на губење на документите или на задоцнета испорака.

Претквалификационите документи мора да бидат целосно комплетирани и доставени на подолу наведената адреса, до 28 јануари 2002 година, до или пред 12:00 часот (по локално време). Документите кои ќе задоцнат може да бидат одбиени или вратени неотворени до испраќачот.

Заинтересираните компании можат да добијат дополнителни информации, како и да ги прегледаат и да ги добијат претквалификационите документи кај: г-дин Насте Спасовски, помошник директор, Фонд за магистрални и регионални патишта - Скопје, ул. "Даме Груев" 14, 1000 Скопје, Република Македонија, тел: + 389 2 118 - 044; факс: + 389 2 220 - 535.

Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за статистика, објавува

**БАРАЊЕ БР. 6/2001
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на барањето за прибирање на понуди е Државниот завод за статистика, со седиште во Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 4.

1.2. Предмет на набавката е печатење на Статистичкиот годишник 2001 година и изработка на футрола за ЦД со следните услови:

Статистички годишник во тираж од 300 примероци; во формат (176x250) Б5; број на страници (+2%); печатење на 80 грамска хартија (мат кунстдрук) во две бои: црна и плава; 18 страници ќе бидат карти во фул колор и 32 страници со графички приказ во две бои; корицењето со тврд повез со печатена корица во четири бои на мат кунстдрук плус омотница со страничен преклоп од 6 см од двете страни печатена исто како корицата.

- Материјалот за страници со графички прикази нарачателот ќе го достави на изведувачот на CD во Corel Draw 8; материјалот за страници со карти на CD во Makromedia Freehand 8. При филмувањето на страниците со карти и графикони ќе присуствува овластено лице од заводот.

- Останатиот материјал ќе биде доставен на CD во Adobe Page Maker 6.5.

- Распоредот на страниците со карти и графикони не е одреден но ќе ги има распоредено по целиот годишник што значи дека скоро на секој графички табак можно е да паднат страни со карти и графикони.

Филмувањето на материјалите за печатење паѓа на товар на изведувачот.

Изведувачот не смее да пушти ниту еден табак во печат пред да биде одобрен од овластено лице од заводот.

По завршување на работата изведувачот е должен да ги врати сите претходно добиени материјали на CD.

Футрола за ЦД со димензии 125x125 мм печатена во четири бои на 200 грамски кунстдрук отворена од една страна; број на парчиња 300.

Рок за завршување на работата е 10 (десет) дена од предавањето на материјалот за печатење од нарачателот.

1.3. Постапката по ова барање ќе се спроведе согласно одредбите од Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

- Име, адреса и седиште на понудувачот,
- Цена со сите даноци и давачки,
- Рок на испорака,
- Начин на плаќање.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот задолжително треба да ја достави следната придружна документација:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет,
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице на понудувачот.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Изборот за најповолен понудувач ќе се изврши по следните критериуми: цена (300 бода); квалитет (600 бода); начин и услови на плаќање (100 бода).

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудувачите во согласност со член 54 став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.

5.2. Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 43 од Законот за јавни набавки.

5.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.4. Рок за доставување на понудата е 12.12.2001 година.

5.5. Понудата се доставува по пошта или со предавање во писарницата на Државниот завод за статистика, Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 4.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои се поднесени по рокот, како и оние кои не се во согласност со барањето на нарачателот, нема да бидат разгледувани.

6.2. Отворањето на понудите ќе се врши без присуство на понудувачите.

За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон 295-678.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во А.Д. Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-21/2002
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА
МИНЕРАЛНА ВОЛНА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-21/2002 е А.Д. "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е: минерална волна на меркур плетиво и густина 100 кг./лм³ за РЕК Осломеј и тоа:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| - Волна минерална $\delta = 50$ мм | количина 200м ² |
| - Волна минерална $\delta = 100$ мм | количина 3000м ² |
| за РЕК Битола | |
| - Волна минерална $\delta = 50$ мм | количина 1300м ² |
| - Волна минерална $\delta = 80$ мм | количина 1000м ² |
| - Волна минерална $\delta = 100$ мм | количина 1500м ² |

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и фиксна вкупна цена на целата набавка, (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство) на паритет (нагласено во понудата) ДДП РЕК Битола, РЕК Осломеј изразена во МКД со посебно искажан ДДВ. Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на услугата ќе се применува продажен курс на Народна банка на Македонија.

2.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

2.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.7. Понудата треба да го содржи рокот на испораката на стоката.

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

3.2.1. Понудувачот треба да достави список на испораки на ваков вид стоки во последните 3 години со количини, датуми и примачи.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавни набавки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ.

3.6. Сите документи треба да се оригинали или заверени копии верни на оригиналот (освен списокот на испорака) и не постари од 6 месеци.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

- 4.1. Цена - 40 поени;
- 4.2. Начин на плаќање - 20 поени;
- 4.3. Рок на испорака - 10 поени;
- 4.4. Квалитет - 30 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса А.Д. "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 27.12.2001, во 11 часот, во просториите на А.Д."Електростопанство Македонија", ул."11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во АД Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-23/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА МАСЛА И МАСТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-23/2002 е АД Електростопанство на Македонија, со седиште на ул."11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на масла и масти.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да ја подели на повеќе понудувачи.

2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА

Спецификацијата на маслата и мастите за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј, понудувачите можат да ја подигнат во административната зграда на АД ЕСМ, на ул."11 Октомври" бр. 9, Скопје, на девети кат, во Службата за заеднички набавки, соба бр. 1, секој работен ден од 12 до 14 часот. За истата треба да се уплати износ од 500 денари на жиро сметка бр. 200000002447884 АД ЕСМ Скопје (даночен бр. 4030989128346, депонент на Стопанска банка - Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на маслата и мастите дадени во спецификацијата.

3.3. Понудата треба да ги содржи единечните цени по килограм (во буре) и вкупните вредности за секоја позиција и категорија на масла и масти (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки - ако набавката е од странство), на паритет ДДП РЕК Битола и ДДП РЕК Осломеј, изразени во МКД, со посебно искажан ДДВ.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен курс на Народна банка на Македонија.

3.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозволена е делумна понуда, но не е дозволена делумна понуда во рамките на една табела).

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорачка.

3.7. Понудата треба да има рок на важност.

3.8. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од единствениот регистар кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), а странските понудувачи спрема член 22, став 3 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот:

- список на главни испораки на маслата и мастите (дадени во спецификацијата) во последните три години со датуми, количини и примачи;

- сертификат-технички карактеристики на маслата и мастите, со кој се потврдува сообразноста со дадените стандарди на набавката.

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

4.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.5. Домашните понудувачи треба да достават решение за регистрација на ДДВ.

4.6. Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата, согласно член 55 од Законот за јавни набавки.

4.7. Сите документи треба да бидат оригинали или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

- цена на чинење..... 40 поени;
- квалитет..... 30 поени;
- начин на плаќање..... 20 поени;
- рок на испорачка.....10 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса АД Електростопанство на Македонија, Комисија за јавни набавки, ул."11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 28.12.2001 година, во 9:00 часот, во просториите на АД Електростопанство Македонија, стара зграда, сала за состаноци (подрум), на ул."11 Октомври" бр. 9, Скопје, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВА

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97 и 50/01), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Остварената стапка на трошоците на живот за месец ноември 2001 година во однос на месец октомври 2001 година е повисока за 0,7%.

2. Правото на пораст на платите за месец ноември 2001 година во однос на месец октомври 2001 година за работодавците од членот 3 став 1 изнесува до 0,35%.

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница		
1694. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Норвешка.....	5199	1707. Одлука за определување на царински контингент при увоз на сточен јачмен.....	5203
1695. Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Норвешка.....	5199	1708. Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишната сметка за периодот од 1.01. до 31.12.2000 година на ЈП "Македонска радиодифузија" - Скопје.	5203
1696. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Финска.....	5199	1709. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Статутот на Основното училиште "Моша Пијаде" - Струмица.....	5203
1697. Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Финска.....	5199	1710. Одлука за распишување оглас за именување единаесет заменици на јавниот правобранител на Република Македонија за одделни подрачја.....	5203
1698. Одлука за поединци - членови на таканаречената ОНА лишени од слобода, за ослободување од кривично гонење.....	5199	1711. Решение за именување генерален конзул на Република Македонија во Соединетите Американски Држави.....	5203
1699. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2001 година.....	5200	1712. Решение за именување директор на Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје.....	5203
1700. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и постапката за распределување на становите изградени по "Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лицата со ниски приходи".....	5201	1713. Решение за именување директор на ЈВП "Водостопанство на Македонија" - Скопје	5204
1701. Одлука за изменување на Одлуката за давање на концесија на вода.....	5201	1714. Решение за именување директор на ЈП за стопанисување со шуми "Македонски шуми" - Скопје.....	5204
1702. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот под закуп.....	5201	1715. Дозвола за производство на електрична енергија.....	5204
1703. Одлука за пренесување на сметките на фондовите и корисниците на фондовите во деловни банки.....	5201	1716. Правилник за изменување на Правилникот за евиденција и контрола за набавени и регистрирани патнички автомобили во странство.....	5205
1704. Одлука за пренесување на правото на користење и располагање на основни средства (основно стадо).....	5201	1717. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 23/2001, У.бр. 24/2001, У.бр. 48/2001 од 21 ноември 2001 година...	5205
1705. Одлука за изземање на недвижен имот.....	5202	Исправка на Законот за градежното земјиште.....	5207
1706. Одлука за овластување на Централниот депозитар за хартии од вредност да врши отплата на побарувањата на граѓаните по основ на депонираните девизни влогови.....	5202	Општи акти на фондовите и заводите	
		41. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во "ФЕНИ ИНДУСТРИИ" - Кавадарци.....	5207
		42. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во термоелектроцентралите.....	5207
		43. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во "ОХИС" - Скопје.....	5208
		44. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во рудниците со површинска експлоатација.....	5209
		45. Одлука за основиците на осигурување за пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на индивидуалните земјоделци за периодот октомври декември 2001 година.....	5211
		Објава за остварената стапка на трошоците на живот за месец ноември 2001 година.....	5230

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.– Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 30000000188798. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депонент – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.